



СЛУЖ

НА ФЕДЕРАТИВНА Н

„СЛУЖБЕН ЛИСТ НА ФНРЈ“ излегува по потреба, во српско, хрватско, словенечко и македонско издание. — Огласи по тарифата. — Текушта сметка при Народната банка на ФНРЈ за претплата и одделни издања бр. 1032-Т-220, за огласи 1032-Т-221.

Среда, 17 август 1955

БЕЛГРАД

БРОЈ 37

ГОД XI

Цена на овој број е со... платата за 1955 година изнесува 1200.— дин., а за странство 1700.— динари. — Редакција: Улица Краљевик'а Марка бр. 9 — Телефони: Редакција 28-838, Администрација 26-276, Продажно одделение 22-619, Тел. централа 28-010.

430.

ПРЕЧИСТЕН ТЕКСТ НА УРЕДБАТА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

Врз основа на чл. 20 точ. 1 на Законот за спроведување на Уставниот закон Сојузниот извршен совет донесува

УРЕДБА ЗА ТРГОВСКАТА ДЕЈНОСТ И ТРГОВСКИТЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА И ДУКАНИ

I. Основни одредби

Член 1

Како трговска дејност во смисла на оваа уредба се смета купувачка на стоки со цел на продажба и продажбата на така купените стоки (трговска купо-продажба).

Одредбите од оваа уредба за вршењето на трговската дејност се однесуваат и до производителните стопански организации во поглед на купувачката на производи заради преработка, како и во поглед на продажбата на производи од сопствено производство.

Одредбите од оваа уредба за вршењето на трговската дејност се однесуваат и до трговските стопански организации основани од земјоделските задруги според прописите за земјоделските задруги. Односот на овие трговски организации спрема задругите се регулира со прописите за земјоделското задругарство.

Член 2

Трговска дејност вршат трговските претпријатија, трговски дуќани со редовна пресметка и трговски дуќани со паушална пресметка.

Трговска дејност можат да вршат и набавувачко-потрошувачки задруги.

Основањето и работењето на набавувачко-потрошувачките задруги се регулира со одделни сојузни прописи.

Трговска дејност можат да вршат и занаетчишки набавно-продажни задруги како и други специјализирани задруги според одделните сојузни прописи.

Член 3

Како трговски претпријатија во смисла на оваа уредба се сметаат оние трговски организации што имаат развиена внатрешна организација и целосна делба на работата и на тој начин обезбедуваат услови за водење книговодство според единствениот основен контен план и начелата на двојното книговодство.

Како трговски претпријатија во смисла на оваа уредба се сметаат и трговските организации на мало што имаат право да избираат работнички совет или во својот состав имаат две или повеќе продавници како и трговските организации на големо.

Член 4

Какв трговски дуќани со редовна пресметка во смисла на оваа уредба се сметаат оние трговски организации што немаат развиена внатрешна организација, но имаат целосна поделба на работата според основните работни места и на тој начин обезбедуваат услови за водење впростоено книговодство.

Член 5

Како трговски дуќани со паушална пресметка во смисла на оваа уредба се сметаат оние трговски организации што немаат делба на работата ниту според основните работни места, така да не обезбедуваат услови ниту за редовна пресметка, туку своите обврски спрема општествената заедница ги извршуваат со плаќање определен паушален износ.

Член 6

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство, по претходно прибавено мислење од Сојузот на трговските комори на ФНРЈ, ќе донесе поблиски прописи за тоа што се смета во смисла на одредбите од чл. 3 и 4 на оваа уредба како развиена внатрешна организација и целосна делба на работата, а што како неразвиена внатрешна организација и целосна делба на работата според основните работни места, како и за органите и постапката за утврдување на тие услови.

Член 7

Трговски дуќан ја врши трговската дејност на едно работно место.

Како работно место во смисла на претходниот став се смета просторијата во која им се продаваат стоки на потрошувачите како и нужните помошни простории (лагер, магацин, канцеларија).

Член 8

Трговски претпријатија и дуќани ја вршат трговската дејност по трговските струки.

Трговските струки ги определува Сојузот на трговските комори на ФНРЈ.

Трговските обичаи определуваат кои видови стоки спаѓаат во поодделна трговска струка. Во случај на сомнение Сојузот на трговските комори на ФНРЈ утврдува во која трговска струка спаѓа поодделен вид стоки.

Член 9

Предметот на работењето на трговско претпријатие и дуќан мора да биде определен по трговските струки и според обемот на работењето.

Член 10

Предметот на работењето на трговско претпријатие и дуќан може да биде вршење трговска дејност во една или во повеќе трговски струки.

Член 11

Според обемот на работењето трговските стопански организации можат да бидат:

- 1) трговски претпријатија на мало и трговски дуќани на мало;
- 2) трговски претпријатија на големо.

По исклучок, врз основа на одделно одобрение од народниот одбор на околицјата трговските претпријатија на мало можат да вршат трговска дејност на големо на подрачјето на околицјата.

Трговските претпријатија на големо можат без одделно одобрение да вршат трговска дејност на мало.

Трговските претпријатија на големо вршат трговска дејност на мало во одделни продавници.

Трговските претпријатија на големо што вршат и трговска дејност на мало должни се во своето книговодство одделно да го искажуваат работењето на големо, а одделно работењето на мало.

Член 12

Трговските претпријатија и дуќани можат да ја вршат само онаа трговска дејност што е предмет на нивното работење.

Член 13

Трговските претпријатија и дуќани можат без одделно одобрение да вршат на начинот обичаен во трговијата како споредна дејност и други стопански дејности што се во непосредна врска со нивното трговско работење.

Сојузот на трговските комори на ФНРЈ ќе дава објасненија за тоа кои стопански дејности можат да се вршат како споредна дејност и за начинот на вршењето на таа дејност.

Трговските претпријатија и дуќани можат во рамките на споредната дејност што е во непосредна врска со нивното трговско работење да им вршат услуги и на трети лица.

Вршењето услуги на трети лица во рамките на споредната дејност се запишува во регистарот на стопанските организации.

Член 14

Трговските претпријатија и производителните претпријатија можат да осниваат продавници на целата територија на Југославија.

Трговските претпријатија и производителните претпријатија определени со оваа уредба можат да осниваат стоваришта, откупни станици и трговски претставништва на целата територија на Југославија.

Член 15

Односот на продавниците на трговските претпријатија, на продавниците на производителните претпријатија, на откупните станици и складови спрема претпријатието во чиј состав се, се определува со правилата на претпријатијата и со нивниот меѓусебен договор.

Со правилата на претпријатијата и со договорот од претходниот став се предвидуваат во рамките на прописите што важат, правата и обврските на продавниците на трговските претпријатија, на продавниците на производителните претпријатија, на откупните станици и складовите во поглед општествената пресметка, формирањето и располагањето со фондовите, формирањето на платите, на одделните органи на управувањето, набавувањето на стоки, определувањето на цените, управувањето и располагањето со основните средства, користењето и располагањето со обртните средства, користењето на кредити, отворањето на одделна текушта сметка, како и овластението на работодаителот во поглед назначување работници и службеници.

Договорот од овој член го одобрува советот за стопанство на народниот одбор на општината на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието.

Споровите што ќе станат во врска со склучувањето и извршувањето на договорите од претходните ставови ги решава советот за стопанство на народниот одбор на општината.

Против решението на советот за стопанство на народниот одбор на општината може да му се изјави жалба на народниот одбор на околицата во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 16

Ако со правилата на претпријатието е предвидено продавница на трговско претпријатие, продавница на производително претпријатие, откупна станица и склад да имаат одделни органи на управувањето — со продавницата, со откупната станица и со складот управуваат: работниот колектив, управниот одбор и работодаителот.

Член 17

Продавниците на производително претпријатие, откупните станици и складовите немаат право да се издвојуваат во самостојна стопанска организација.

Член 18

Општите прописи за стопанските претпријатија и дуќани се однесуваат и до трговските претпријатија и дуќани, ако со оваа уредба не е определено поинаку.

Член 19

Со сојузни прописи ќе се регулира работењето на стопанските организации за трговски услуги (претпријатија за посредување, комисиони претпријатија и дуќани, складишни претпријатија, шпедитерски претпријатија и претпријатија за контрола на квалитетот и квалитетот на стоки).

Одредбите од оваа уредба се однесуваат и до стопанските организации за трговски услуги, ако не ќе се определи поинаку со прописите донесени во смисла на претходниот став.

II. Оснивање трговски претпријатија и дуќани и трговски деловни единици

Член 20

Трговски претпријатија и трговски дуќани се осниваат според општите прописи што важат за стопанските претпријатија и дуќани.

Продавници на трговски претпријатија, продавници на производителни претпријатија, стоваришта, откупни станици и трговски претставништва се осниваат според општите прописи што важат за оснивање погонски и деловни единици на стопанските претпријатија и дуќани.

Член 21

Покрај општите услови пропишани за оснивање стопански претпријатија и дуќани, за оснивањето на трговски претпријатија и трговски дуќани мораат да бидат исполнети и следниве одделни услови:

- 1) да се обезбедат стручни кадри во вршење дејноста на определена трговска струка;
- 2) деловните простории да им одговараат на пропишаните технички и здравствено-технички услови;
- 3) деловните простории да се снабдени со соодветни уреди и опрема која овозможува правилно манипулирање со стоките и културно услужување на потрошувачите;
- 4) персоналот на трговските дуќани што врши продажба на животни прехрана да ги исполнува и пропишаните здравствени услови;
- 5) трговското претпријатие односно дуќан да ги исполнува и другите одделни услови, ако такви услови се пропишани (вршење работи на извоз-увоз и други работи во прометот на стоки со странство; трговија со оружје, ловечки прибор и пиротехнички материјал и др.).

Стручната спрема на работниците и службениците на трговските претпријатија и трговските дуќани, како и на трговските деловни единици, се определува Сојузот на трговските комори на ФНРЈ со одобрение од Сојузниот извршен совет или од органот што ќе го определи тој.

Прописи за техничките услови, уредите и опремата на деловните простории на трговските претпријатија и трговските дуќани, како и на трговските деловни единици, донесува Сојузот на трговските комори на ФНРЈ.

Околиската трговска комора може да определи трговските претпријатија и дуќани, како и трговските деловни единици, покрај пропишаните најужни уреди и опрема во смисла на претходниот став, да мораат да исполнуваат и други услови во поглед на уредите и опремата.

Член 22

Советот за стопанство на народниот одбор на општината ќе го ускрати издавањето на одобрение за конституирање на трговски дуќан со редовна пресметка и ако се исполнети сите услови пропишани во чл. 21 од оваа уредба, ако со внатрешната организација и делбата на работата, како и со книговодствената и друга евиденција, не обезбедува основа за редовно пресметување на вкупниот приход и за вршење општествена контрола.

Одредбата од претходниот став ќе се применува и за давањето на одобрение за оснивање продавница на трговско претпријатие која самостојно набавува стоки или самостојно ги определува цените.

Советот за стопанство на народниот одбор е должен пред да го донесе решението од претходните ставови да прибави мислење од околицката (градската) трговска комора.

Ако народен одбор од која трговски дуќан должен е при донесувањето на актот за оснивање да води сметка дали се исполнети условите од ст. 1 на овој член.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство ќе донесе по потреба упатства за водење на евиденцијата од ставот 1 на овој член.

Член 23

Против решението со кое се ускратува издавањето на одобрение за конституирање односно на одобрение за оснивање во смисла на одредбата од претходниот член, може да се изјави жалба до народниот одбор на околицката во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 24

За оснивање продавници на трговски претпријатија, продавници на производителни претпријатија, откупни станици, стоваришта и трговски претставништва мораат да бидат исполнети сите услови пропишани во членот 21 од оваа уредба.

Член 25

Одобрението за оснивање продавница на трговско претпријатие, продавница на производително претпријатие, откупна станица, стовариште и трговско претставништво го дава советот за стопанство на народниот одбор на општината на чие подрачје се осниваат.

Советот за стопанство не може да го ускрати издавањето на одобрение од претходниот став ако за тоа се исполнети условите пропишани со оваа уредба.

Против решението со кое се одбива издавањето на одобрение за оснивање, може да се подаде жалба во рок од 15 дена по приемот на решението до народниот одбор на околицката.

Член 26

Трговските претпријатија и трговските дуќани се регистрат кај окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на претпријатието односно дуќанот.

Продавниците на трговското претпријатие, продавниците на производителното претпријатие, откупните станици, стовариштата и трговските претставништва се запишуваат во регистарот на окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓаат.

Кога се запишуваат продавници на трговско претпријатие во регистарот, задолжително се внесуваат податоците дали дуќанот самостојно набавува стоки и склучува договори за купопродажба на стоки и за други стопански работи.

Член 27

Индустриските и други производителни претпријатија можат да осниваат продавници за продажба на стоки од сопствено производство (продавници на производителни претпријатија).

Продавниците на производителните претпријатија можат да продаваат и производи од други производители што го дополнуваат асортиманот на стоките што ги произведува производителното претпријатие во чиј состав е продавницата.

Трговските обичаи определуваат кои стоки можат да продаваат овие продавници како дополнение на асортиманот на стоките од сопственото производство.

Член 28

Ако поинаку не е определено со договорот меѓу продавницата и производителното претпријатие, продавницата е должна да ги продава стоките по це-

ните што ќе ги определи претпријатието во чиј состав е продавницата, како и да ја организира работата и да ја уреди продавницата на начинот што ќе го определи тоа претпријатие.

Со договорот меѓу продавницата и производителното претпријатие може да се определи производителното претпријатие да е должно од продавницата да ги преземе стоките што не се продаваат лесно.

Член 29

Производителното претпријатие е должно да ги обезбеди на продавницата договорните минимални количини стоки, потребни основни и обртни средства, како и работ за покривне на издатоците од чл. 77 на Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54).

Член 30

Продавницата на производително претпријатие може да бара раскин на договорот и издвојување во самостојна стопанска организација само ако претпријатието не ги извршува обврските од претходниот член или договорните обврски.

Продавницата што ќе се издвои во самостојна стопанска организација е должна да му ја исплати на претпријатието вредноста на отстапените основни средства.

Споровите во врска со раскилот на договорот во смисла на претходните ставови ги решава надлежниот окружен стопански суд.

Член 31

Одредбите од чл. 15—17 и чл. 27—30 на оваа уредба се однесуваат и до продавниците основани од занаетчиски претпријатија и дуќани со средства во општествена сопственост.

Член 32

Трговски претпријатија на големо можат да осниваат стоваришта за продажба стоки на големо. Индустриски и други производителни претпријатија можат да осниваат стоваришта заради продажба на големо стоки од сопствено производство.

Член 33

Одредбите од чл. 28—30 на оваа уредба се однесуваат и на стовариштата.

Член 34

Трговски претпријатија за промет на селско-стопански производи на големо и индустриски претпријатија што преработуваат селскостопански производи можат да осниваат откупни станици заради купување селскостопански производи.

Претпријатија за промет на отпадоци можат да осниваат откупни станици заради купување отпадоци.

Откупните станици можат да имаат во својот состав како издвоени (истурени) работни места прифатни магацини и собиралништата во обичаените пазаришни места и во местата во кои се одржуваат повремени пазарни денови, и тоа на подрачјето на општината на која е седиштето на откупната станица.

Вкупните станици и прифатните магацини на претпријатијата за промет на отпадоци можат да вршат и продажба на мало на употребливи отпадоци, согласно правилата на претпријатието.

Член 35

Претпријатието во чиј состав се наоѓа откупна станица е должно да ги обезбеди на откупната станица потребните основни и обртни средства и да ги презема откупените селскостопански производи односно отпадоци.

Откупната станица не може самостојно, без налог од претпријатието, да продава откупени селскостопански производи односно отпадоци.

Со договор меѓу откупната станица и претпријатието, во чиј состав се наоѓа откупната станица, може да се предвиди откупната станица да има своја текушта сметка при банката.

Член 36

Со договор меѓу откупната станица и претпријатието, во чиј состав се наоѓа откупната станица ќе се предвиди начинот за определување на провизијата за откупените селскостопански производи односно отпадоци што му ги испорачува на претпријатието откупната станица.

Член 37

Трговски претпријатија на големо, индустриски и други производителни претпријатија можат да осниваат трговски претставништва.

Член 38

Трговско претставништво може да се занимава само со склучување договори за купување и продажба на стоки од името и за сметка на претпријатието чија е тоа деловна единица.

Трговското претставништво не може да купува селскостопански производи непосредно од индивидуални производители.

Лицата на работа во трговско претставништво мораат да бидат постојани службеници на претпријатието

III. Трговски дуќани со паушална пресметка

Член 39

Советот за стопанство на народниот одбор на општината може трговскиот дуќан што не ги исполнува условите од чл. 4 на оваа уредба, а кој се занимава со промет на прехранбени артикли, да им го предаде на управување на работниците од дуќанот со плаќање определен паушален износ според одредбите од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

Советот за стопанство на народниот одбор на општината може да им одобри на дуќаните од претходниот став да продаваат и определени видови индустриски стоки.

Член 40

Трговските дуќани со паушална пресметка им се предаваат на управување на работниците со прифаќање на правилата од страна на работниците.

Правилата на трговскиот дуќан со паушална пресметка ги донесува советот за стопанство на народниот одбор на општината според начелата што ги утврдил народниот одбор на околицата.

Правилата на трговскиот дуќан со паушална пресметка содржат:

- 1) предмет на работењето на дуќанот;
- 2) список на основните средства и нивна вредност;
- 3) обртни средства односно кредити за обртни средства за кои гарантира општината или околицата;
- 4) начин за определување на паушалниот износ;
- 5) начин за формирање и употреба на средствата од фондовите на дуќанот;
- 6) начин за плаќање на придонесот за социјално осигурување;
- 7) права и обврски на работниците;
- 8) услови под кои можат поодделни или сите работници да го откажуваат понатамошното управување со дуќанот со паушална пресметка и услови под кои народниот одбор може на поодделни или на сите работници да им го откаже понатамошното управување со овој дуќан, како и отказни срокови.

Со правилата можат да се определат и начинот за назначување работодаводител, начинот за плаќање на работниците, како и одделните услови во поглед на работењето на дуќанот (на пример, начинот за набавка стоки и сл.)

Член 41

Предавањето на трговски дуќан со паушална пресметка на управување на работниците, советот

за стопанство на народниот одбор на општината може да го услови со давање обезбедување од страна на работниците.

Обезбедување може да се даде со полагање депозит во готови пари, давање меница, заложување на подвижни или неподвижни предмети и сл.

Обезбедување за работниците можат да дадат и трети лица.

Народниот одбор на околицата со своја одлука ги утврдува начелата за тоа во кои случаи предавањето на дуќанот се условува со давање обезбедување од страна на работниците, во која форма се дава обезбедувањето, како и мерилата за определување височината на обезбедувањето.

Член 42

Средствата дадени како обезбедување во смисла на одредбата од претходниот член, служат за намирување на обврските на дуќанот спрема општествената заедница, за враќање на кредитите за надоместок на штетата и наплата на газните, ако овие плаќања не можат да се намират од фондовите и приходите на дуќанот.

По истекот на отказниот срок (чл. 40 точ. 8) односно по престанокот на дуќанот, даденото обезбедување се враќа откако ќе се намрат обврските од претходниот став.

Член 43

Кредити за обртни средства ќе им дава Народната банка на ФНРЈ на трговските дуќани со паушална пресметка само со гаранција од народниот одбор на општината или околицата.

Член 44

Трговски дуќани со паушална пресметка можат да им се предадат на управување само на работници што имаат пропишана стручна спрема.

Предавањето на трговски дуќан на управување на работниците се врши со конкурс.

Прифаќањето на правилата од страна на работниците се врши писмено.

Работоводителот го избираат работниците меѓу себе ако со правилата не е инаку определено, односно ако работодавителот не се назначува со конкурс.

Член 45

Работниците на трговскиот дуќан со паушална пресметка што им е предеден на управување не можат предмети од основните средства да продаваат ниту на друг начин со нив да располагаат без согласност од советот за стопанство на народниот одбор на општината.

Член 46

Окружниот стопански суд надлежен е за спорите што ќе станат во врска со отказот на управувањето со трговскиот дуќан со паушална пресметка.

Член 47

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство може да пропише одделни мерки за контрола над употребата на средствата на трговскиот дуќан со паушална пресметка.

IV. Учество на потрошувачите во добивката

Член 48

Трговско претпријатие на мало и трговски дуќан можат во своите правила да предвидат учество на граѓаните — потрошувачи во добивката што ќе ја оствари претпријатието односно дуќанот.

Член 49

Со правилата на трговското претпријатие односно трговскиот дуќан специјално се определуваат:

- 1) условите под кои потрошувачите учествуваат во добивката (најмал куповен износ во определен период време што на потрошувачот му дава право за учество во добивката, височина на учеството на потрошувачот во добивката и сл.);
- 2) процентот од добивката на претпријатието односно дуќанот што е предопределен за поделба на потрошувачите;

3) начинот за утврдување на куповните износи што ќе ги оствари потрошувачот (куповни книшки, купони со ознака на вредноста на извршените купувачки, потрошувачки блокови и сл.);

4) начинот на кој потрошувачите го остваруваат своето учество во добивката;

5) начинот за водење евиденција за оствареното учество во добивката од страна на потрошувачите, како и начинот за вршење контрола за тоа;

6) начинот за известување потрошувачите за извршената распределба на делот од добивката предопределен за потрошувачите.

Член 50

Делот на добивката во кој учествуваат потрошувачите се издвојува пред сојузното оданочување и пред учеството на општината во добивката.

Член 51

Делот од добивката што не ќе биде употребен за делба на потрошувачите, се дели меѓу федерацијата и општината според одредбите од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации.

V. Совети на потрошувачите

Член 52

Народниот одбор на општината може да определи за трговските претпријатија и трговските дуќани на подрачјето на општината да се формираат совети на потрошувачите. Народниот одбор на општината е должен да формира совет на потрошувачите ако го бара тоа претпријатието односно дуќанот.

Народниот одбор на општината со свое решение определува за кои трговски претпријатија и дуќани (трговски струки) ќе се формираат совети на потрошувачите.

Совет на потрошувачите може да се формира за поодделни трговски претпријатија односно дуќани или за повеќе претпријатија и дуќани.

Член 53

Советите на потрошувачите како органи на општествената контрола овластени се да вршат контрола над работењето на трговското претпријатие односно дуќан и да предлагаат мерки за унапредување на нивното работење.

При вршењето на правото на контрола советите на потрошувачите:

1) дават согласност на заклучоците на органите на претпријатието односно дуќанот за употреба на средствата од резервниот фонд, за располагање со основните средства, за утросшок на средствата за инвестиции, за барање инвестиционен кредит и за измените на правилата на претпријатието односно дуќанот;

2) имаат право на увид во деловните книги и право на преглед на деловните простории и стоките;

3) должни се за забележените неправилности да го известат надлежниот државен орган.

Ако советот на потрошувачите не се согласи со некој од заклучоците од точ. 1, конечна одлука донесува советот за стопанство на народниот одбор на општината.

VI. Работење на трговските претпријатија и дуќани и на трговските деловни единици

Член 54

Трговските претпријатија и дуќани должни се при вршењето на трговската дејност да се придржуваат, покрај прописите што постојат, и кон општите и одделните узанси и трговските обичаи.

Одделни узанси за прометот на стоките донесува Советот на трговските комори на ФНРЈ.

Член 55

Трговските претпријатија и дуќани купуваат и продаваат стоки по цените според условите на пазарот.

Ако цените или начинот на нивното формирање се определени од надлежниот државен орган, тр-

говските претпријатија и дуќани се должни да купуваат и продаваат стоки според така определените односно формирааните цени.

Трговско претпријатие односно дуќан и производително претпријатие можат да се спогодат за цените по кои трговското претпријатие односно дуќанот ќе ги продава производите од производителното претпријатие.

Продавниците на производителното претпријатие, откупните станици и стовариштата се должни во поглед на цените да се придржуваат за правилата на претпријатието во чиј состав се наоѓаат како и за договорот склучен со тоа претпријатие.

Член 56

Трговски претпријатија и дуќани можат да земаат стоки од производителни претпријатија за комисиона продажба.

Член 57

Трговските претпријатија и дуќани се должни по барање од потрошувачите да ги продаваат стоките што се наоѓаат во дуќанот.

Член 58

Трговските претпријатија и дуќани се должни на обичаениот начин во трговијата да ги истакнуваат цените на стоките што ги продаваат.

По барањето од потрошувачите трговското претпријатие односно дуќанот е должно да издаде сметка за продадените стоки.

Член 59

Работничкиот совет на трговското претпријатие односно работниот колектив на трговскиот дуќан го определува времето во кое ќе бидат отворени продавниците (работно време).

Советот за стопанство на народниот одбор на општината го определува најкусоото работно време во кое продавниците мораат да бидат отворени (минимално работно време), по претходно прибавено мислење од околицката (градската) трговска комора.

Член 60

Трговските претпријатија на големо и индустриските претпријатија можат да продаваат стоки преку трговски патници.

Трговскиот патник прима порачки за претпријатието со цел да склучува купопродажни договори, а може и самиот да склучува купопродажни договори од името и за сметка на претпријатието.

Трговскиот патник мора да биде постојан службеник на претпријатието и за вршење на своите работи мор: да има одделна легитимација што ја издава претпријатието, а ја заверува надлежната околицка (градска) трговска комора.

Трговскиот патник може да продава само стоки од претпријатието чиј службеник е тој. Со одобрение од тоа претпријатие трговскиот патник може да продава и стоки од други претпријатија. Приходите на трговскиот патник можат одделно да се оданочат.

Трговскиот патник може со себеси да носи само урнеци на стоки.

Овластенијата на трговскиот патник можат да се ограничат во поглед на количината, видот на стоките, подрачјето на работењето и сл. Претпријатието може да го ограничи работењето на трговскиот патник и само на примање порачки. Овие ограниченија мораат да се внесат во полномошното на трговскиот патник.

Член 61

Одредбата од чл. 54 на оваа уредба важи и за трговските деловни единици.

Одредбите од чл. 57—59 на оваа уредба важат и за продавниците на производителните претпријатија.

VII. Мерки за регулирање на пазарот

Член 62

За трговски претпријатија и дуќани можат да набавуваат стоки само лицата што се постојани службеници на претпријатието односно дуќанот.

На трговските претпријатија и дуќани им е забрането да набавуваат селскостопански производи и други стоки преку накупувачи.

Одредбата од претходниот став важи и за откупните станици, индустриските и други производителни претпријатија, како и за угостителските претпријатија и дуќани.

Член 63

По исклучок од одредбите на чл. 62 од оваа уредба, сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство може да определи поодделни производи да можат да се откупуваат и преку откупувачи и собирачи, што не се постојани службеници на претпријатието односно дуќанот.

Купување производи преку откупувачи и собирачи во смисла на одредбата од претходниот став, претпријатието може да врши само врз основа на одделно одобрение од советот за стопанство на народниот одбор на околицата на чие подрачје се купуваат селскостопанските производи. Одобрение може да се даде и само за купување на подрачјата на поодделни општини.

Против решението со кое се одбива издавањето на одобрение од претходниот став претпријатието може во рок од 15 дена од денот на приемот на решението да изјави жалба до републичкиот државен секретаријат за работи на стопанството.

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство ќе пропише услови за издавање одобренија од ставот 2 на овој член.

Член 64

Трговските претпријатија на големо можат, по правило, да им продаваат стоки само на трговските претпријатија и дуќани на мало, како и на поодделни големи потрошувачи (на установи, надлештва и сл.).

Трговските претпријатија на големо можат да продаваат на други трговски претпријатија на големо само стоки што ги набавиле од производител или од трговското претпријатие што ги увезло односните стоки.

По исклучок од одредбата од претходниот став во оправдани случаи трговско претпријатие на големо може да му продаде на друго трговско претпријатие на големо и стоки што не ги набавило од производител или од претпријатието што ги увезло тие стоки. Во вакви случаи трговското претпријатие на големо може да ги продаде стоките само по набавната цена.

Секоја друга продажба на стоки меѓу трговски претпријатија на големо (верижна трговија) е забранета.

Одредбите од овој член важат и за трговските претпријатија на мало што вршат трговска дејност на големо врз основа на одобрението од чл. 11 ст. 2 на оваа уредба.

Член 65

Трговските претпријатија на мало и трговските дуќани можат да им продаваат стоки само на потрошувачите.

По исклучок од одредбата од претходниот став, трговско претпријатие на мало и трговски дуќан можат во оправдани случаи да продадат стоки на друго трговско претпријатие на мало или на трговски дуќан. Во ваков случај трговското претпријатие односно дуќанот може да ги продаде стоките само по набавната цена.

Секоја друга продажба на стоки меѓу трговски претпријатија на мало односно трговски дуќани (верижна трговија) е забранета.

Член 66

Индустриски и други производителни претпријатија не можат да купуваат стоки со цел за натамошна продажба, ниту да ги продаваат така купените стоки.

Во оправдани случаи претпријатијата од претходниот став можат да ги продаваат стоките што ги

набавиле со цел да ги преработат, но не по поголема цена од набавната.

Член 67

На стопанските организации им е забрането меѓусебно да се спогодуваат за продажните цени на внатрешниот пазар и за делба на пазариштата, во поглед продажба стоки само на определени потрошувачи, како и за другите услови и форми за работење што доведуваат до монополистичка положба на пазарот.

Исклучително, позволено е спогодување за продажните цени на внатрешниот пазар и за делбата на пазариштата ако спогодбата е постигната во комората врз основа на овластението од надлежниот државен орган.

Спогодбите склучени спротивно на одредбите од претходните ставови, како и договорите склучени врз основа на овие спогодби, се ништавни.

Член 68

Трговските претпријатија и дуќани и производителните стопански организации не можат на купувачите продавањето на една стока да им го условуваат со купување на друга своја стока, ни со продавање стока од страна на купувачите.

Член 69

Со сојузни прописи можат да се определат највисоките продажни цени односно начинот за формирање продажните цени на определени стоки.

Член 70

Сојузниот извршен совет може, со цел да се среди пазариштето да преземе следни мерки:

1) да пропише со купување одделни селскостопански производи од производителите или од трговски претпријатија што ги увезуваат тие производи, да можат да се занимаваат само стопанските организации што ќе добијат за тоа одделно одобрение;

2) да ги определи највисоките откупни цени за поодделни селскостопански производи;

3) да пропише одделни услови за купување односно за продавање одделни производи;

4) да ги определи количините што се должни поодделни стопански организации да им ги испорачат на поодделни стопански организации, како и условите на испораката;

5) да ги пропише условите под кои стопанските организации можат да се договоруваат за цените и другите услови за откуп на одделни селскостопански производи;

6) да ги пропише условите и начинот за склучување договори за производство и испорака на селскостопански производи (контрахирање).

Член 71

Сојузниот државен секретар за работи на народното стопанство може по исклучок да им определи на поодделни трговски претпријатија или за одделни артикли маржи за покривање на трошоците и за извршување на обврските спрема општествената заедница.

VIII. Трговија на пазари и панаѓури

Член 72

Народните одбори на општините ќе донесат прописи со кои се регулира прометот на стоки на пазарите и панаѓуриите, придржувајќи се за начелата и одредбите од оваа уредба.

Член 73

Со прописите од претходниот член ќе се регулираат особено:

1) местото и времето за одржување пазар и панаѓур;

2) кој може да продава и купува стоки на пазари и панаѓури;

3) кои стоки можат да се продаваат на пазари и панаѓури;

4) организацијата и задачите на службата на пазаришните управи;

5) санитарно-хигиенските мерки на пазарите и панаѓуриите;

6) пазаришен ред;

7) организацијата за вршење на контролната служба на пазарите и панаѓуриите;

8) пазаришните такси;

9) управните и казнените мерки за одржување редот на пазарите и панаѓуриите и слично.

Член 74

Народниот одбор на општината може да организира во производните реони и во потрошувачките центри одделни пазари за продажба селскостопански производи на големо.

Народниот одбор на општината може да забрани на овие пазари во потрошувачките центри да купуваат селскостопански производи трговски претпријатија на големо.

Член 75

Со прописите донесени во смисла на чл. 72—74 од оваа уредба не може на продавачите и купувачите што живеат односно имаат седиште во општината на чие подрачје се одржува пазарот (панаѓурот) да им се ускрати нити да им се ограничи правото за продажба и купување стоки на пазарот (панаѓурот).

IX. Надзор над вршењето на трговската дејност и управни мерки

Член 76

Надзор над трговската дејност вршат народните одбори на општините и околиците.

Инспекцијата за пазариштето го контролира извршувањето на прописите и мерките што се однесуваат до трговската дејност и до пазариштето.

Член 77

Ако трговската дејност се врши спротивно на одредбите од оваа уредба можат да се преземат следни управни мерки:

1) временна забрана да се врши определена трговска дејност;

2) трајна забрана да се врши определена трговска дејност;

3) наредба за пуштање на стоките во промет;

4) забрана да се продаваат определени стоки;

5) затворање на деловните простории и забрана да се користат уредите и опремата;

6) распишување на работничкиот совет и управниот одбор и сменување на раководителот на дуќанот односно директорот на претпријатието;

7) ставање на стопанската организација под присилна управа.

Член 78

Ако трговската дејност се врши без одобрението пропишано со оваа уредба или спротивно на одобрението инспекцијата за пазариштето ќе донесе решение за временна забрана да се врши трговската дејност, определувајќи срок во кој мора да се прибави пропишаното одобрение. Времената забрана не може да биде подолга од 30 дена.

Ако во определениот срок не го прибави пропишаното одобрение, советот за стопанство на народниот одбор, на општината ќе донесе решение за трајна забрана да се врши трговската дејност.

Член 79

Ако трговското претпријатие или трговскиот дуќан ги задржува стоките од продажба или ја ограничува продажбата со цел за вештачко одржување на цените или покачување на цените, инспекцијата за пазариштето ќе донесе решение за пуштање на стоките во промет.

Член 80

Ако се пуштаат во промет стоки што не му одговараат на пропишаниот стандард или под име и ознака што на стоките не им припаѓаат според составот или квалитетот, или ако се продаваат стоки штетни по здравјето на луѓето и животните, ин-

спекцијата за пазариштето ќе донесе решение за забрана да се продаваат такви стоки.

Член 81

Ако стопанската организација им продава на своите работници и службеници или на поодделни индивидуални потрошувачи стоки од ист квалитет по пониските цени од оние по кои тие стоки им се продаваат на други потрошувачи, инспекцијата за пазариштето ќе го извести за тоа советот за стопанство на народниот одбор на општината, кој ќе донесе решение за уплата на разликата во цената во корист на народниот одбор на општината.

Оваа уплата се врши на товар на платниот фонд на стопанската организација.

Член 82

Ако просториите, уредите или опремата на трговско претпријатие, трговски дуќан или на трговска деловна единица не им одговараат на пропишаните услови во поглед на техничката и здравствено-техничката заштита на трудот, или на условите за здравствената заштита на потрошувачите, или не се удобни за правилно вршење на дејноста, инспекцијата за пазариштето ќе донесе решение со кое ќе нареди да се отстранат утврдените недостатоци определувајќи го рокот во кој мора да се изврши тоа.

Ако утврдените недостатоци не се отстранат во определениот срок, советот за стопанство на народниот одбор на општината ќе донесе решение за затворање на таквите простории, односно за забрана да се употребуваат натаму таквите уреди или опрема.

Член 83

Ако стопанската организација не продава стоки по цените определени во смисла на чл. 63 од оваа уредба, или постапува спротивно на прописите донесени во смисла на чл. 70 од оваа уредба советот за стопанство на народниот одбор на општината ќе донесе решение за временна забрана да се врши определена трговска дејност.

Времената забрана од претходниот став не може да биде подолга од три месеци.

Член 84

Ако стопанската организација постапи спротивно на забраната од членот 67 на оваа уредба или ако стопанската организација против која се преземени управни мерки предвидени со оваа уредба, продолжи и натаму да врши трговска дејност спротивно на одредбите од оваа уредба, советот за стопанство на народниот одбор на општината ќе го извести за тоа народниот одбор на општината кој може да донесе решение:

1) за сменување директорот на претпријатието;

2) за распуштање на работничкиот совет или управниот одбор;

3) за присилна управа над стопанската организација која не може да трае подолго од една година.

Решението од точ. 2 и 3 од претходниот став народниот одбор на општината го донесува во согласност со народниот одбор на околицата.

Со решението за распуштање на работничкиот совет и управниот одбор мораат да бидат определени нови избори кои можат да се одржат најрано еден месец од денот кога е донесено решението, а најдоцна два месеци по тој ден.

Против решението од ст. 2 на овој член, стопанската организација може во срок од 15 дена да поднесе жалба до републичкиот извршен совет.

Решението за сменување раководителот на дуќанот и другото одговорно лице во стопанската организација го донесува советот за стопанство на народниот одбор на општината.

Член 85

На работниците и службениците што се членови на работнички совети и управни одбори, како и на директорот односно раководителот и на друго од-

говорно лице на стопанската организација спрема која правосилно е изрекната некоја од мерката од чл. 84 на оваа уредба, ќе се применува одредбата од чл. 54 на Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните.

Член 86

Советот за стопанство на народниот одбор на општината должен е во рок од осум дена да донесе решение за управните мерки предложени од инспекцијата за пазариштето во смисла на одредбите од оваа уредба.

Против решението од претходниот став може да се изјави жалба до народниот одбор на околината во рок од 15 дена по приемот на решението.

Член 87

Примената на управните мерки предвидени со оваа уредба не ја исклучува примената на управните мерки предвидени со други прописи што важат, како ни примената на казнените мерки предвидени со оваа уредба и со други прописи што важат.

X. Престанок на трговско претпријатие (дуќан)

Член 88

Ако трговски дуќан со редовна пресметка не ги исполнува условите од чл. 4 и 22 на оваа уредба, советот за стопанство на народниот одбор на општината ќе донесе решение за престанок на трговскиот дуќан како самостојна стопанска организација.

Против решението од претходниот став може да се изјави жалба до народниот одбор на околината во рок од 15 дена од денот на приемот на решението.

Член 89

За трговскиот дуќан за кој е донесено решение за престанок во смисла на одредбата од претходниот член, советот за стопанство на народниот одбор на општината по правосилноста на решението може:

1) да определи спроведување постапка за ликвидација според одредбите од Уредбата за престанок на претпријатијата и дуќаните;

2) да определи негово припојување кон друго трговско претпријатие односно дуќан, ако со тоа се согласи работничкиот совет на претпријатието односно работниот колектив на дуќанот, или

3) да определи дуќанот да продолжи со работа како дуќан со паушална пресметка.

Во случајот од точ. 3 од претходниот став дуќанот не може да му се предаде на управување на истиот работен колектив.

XI. Одземање на имотната корист и казнени мерки

Член 90

Од стопанската организација која со дејствието сторено спротивно на одредбите од оваа уредба прибавила за себеси имотна корист ќе се одземе целокупниот износ на така прибавената корист.

Член 91

Со парична казна од 100.000 до 2.000.000 динари ќе се казни стопанската организација ако спротивно одредбите од оваа уредба се дозбори со друга стопанска организација за цените, за делбага на пазариштето, за продажба стоки само на определени потрошувачи, како и за други услови и форми на работењето што доведуваат до монополистичка положба на стопанската организација на пазариштето.

Ако со некое од дејствијата од претходниот став се предизвикани особено тешки последици, стопанската организација ќе се казни со парична казна од 500.000 до 10.000.000 динари.

За дејствието од ст. 1 на овој член ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација со парична казна од 10.000 до 100.000 динари.

Член 92

Со парична казна од 50.000 до 2.000.000 динари ќе се казни стопанската организација:

1) ако трговската дејност ја врши без одобрение или спротивно на одобрението;

2) ако врши препродажба на стоки спротивно на одредбите на оваа уредба;

3) ако не ги продава стоките по цените определени со сојузни прописи односно по цените што се формираат на начинот определен со тие прописи, или ако при купувањето односно продажбата на поодделни производи не се придржува кон условите определени со тие прописи (чл. 69 и 70) или не определена маржа од (чл. 71);

4) ако пушта во промет стоки што не му одговараат на пропишаниот стандард или под име и ознака што на стоките по нивниот состав или квалитет не им припаѓа, или ако продава стоки штетни за здравјето на луѓето или животните;

5) ако со цел за вештачко одржување или покачување на цените задржува стоки од продажба или ја ограничува продажбата;

6) ако не достави по извршното решение од инспекцијата за пазариштето за пуштање на стоките во промет;

7) ако ги прикрие маните на стоките или на друг начин го доведе купувачот во заблуда за квалитетот на продадената стока;

8) ако на купувачот на една стока ја условува продажбата со купување друга своја стока или со продажба стока од страна на купувачот;

9) ако не се придржува за спогодбите за цените постигнати во рамките на комората врз основа на овластението од надлежниот државен орган.

Стоките со кои е извршено дејствието од точ. 4 ќе се одземат. Парите добивени со продажба на одземените стоки одат со 50% во корист на фондот за инвестиции на општината, на чие подрачје повредата е сторена, односно на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација ако не може да се утврди местото каде што е сторена повредата, а со 50% во републичкиот фонд за инвестиции.

Ако со дејствието од точ. 1—9 од овој член се предизвикани особено тешки последици, стопанската организација ќе се казни со парична казна од 100.000 до 3.000.000 динари.

За дејствието од точ. 1—9 на овој член ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација со парична казна од 5.000 до 50.000 динари, ако дејствието не преставува кривично дело.

Член 93

Со парична казна од 10.000 до 500.000 динаре ќе се казни:

1) стопанската организација ако спротивно на одредбите на оваа уредба користи за вршење трговска дејност накупувачи, трговски претставници или други лица што не се нејзини постојани службеници;

2) стопанската организација ако не и' даде на инспекцијата за пазариштето или на друга инспекција податоците потребни заради вршење контрола или го пречи правилното вршење на контролата;

3) откупната станица ако продава откупени селскостопански производи односно отпадоци без налог од претпријатието.

За дејствието од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во стопанската организација односно откупната станица со парична казна од 5.000 до 50.000 динари, ако дејствието не преставува кривично дело.

Член 94

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни стопанската организација:

1) ако им продава на своите работници и службеници или на поодделни индивидуални потрошувачи стоки од ист квалитет по пониски цени од оние по кои им се продаваат тие стоки на други потрошувачи;

2) ако за вршење трговска дејност користи персонал што нема пропишана стручна спрема или не ги исполнува пропишаните здравствени услови.

За дејствието од претходниот став ќе се казни одговорното лице во стопанската организација со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 95

Со парична казна од 10.000 до 100.000 динари ќе се казни трговско претпријатие и трговски дуќан:

1) ако просториите, уредите или опремата не им одговараат на пропишаните услови во поглед на техничката и здравствено-техничката заштита на трудот или на условите за здравствена заштита на потрошувачите, или ако не се zgodни за правилно вршење на трговската дејност;

2) ако во рокот што ќе и' го определи со решение инспекцијата за пазариштето не ги отстрани недостатоците приведени во претходната точка.

За дејствието од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во трговското претпријатие или трговскиот дуќан со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 96

Со парична казна од 5.000 до 50.000 динари ќе се казни трговско претпријатие или трговски дуќан:

1) ако по барање од потрошувачите не ги продава стоките што се наоѓаат во дуќанот;

2) ако на начинот обичаен во трговијата не ги истакнува цените на стоките што ги продава;

3) ако по барањето од потрошувачите не издаде сметка за продадените стоки;

4) ако не работи во определеното работно време;

5) ако неточно им ги мери стоките на потрошувачите или држи нежигосани ваги.

За дејствието од претходниот став ќе се казни и одговорното лице во трговското претпријатие односно дуќан со парична казна од 1.000 до 10.000 динари.

Член 97

Со парична казна од 20.000 до 200.000 динари ќе се казни за прекршок трговски патник ако продава стоки од друго претпријатие без одобрение од претпријатието чиј службеник е тој.

Член 98

Ако со повредата од чл. 91 и 92 на оваа уредба се предизвикани особени тешки последици, а стопанската организација веќе еднаш е казнета за повреда од тие членови, окружниот стопански суд може, покрај парична казна, да определи и престанок на стопанската организација.

Во случај од претходниот став се применува одредбата од чл. 89 на оваа уредба.

Член 99

Постапката за примена на мерката одземање имотната корист и казнените мерки поради повреди од чл. 91, 92 и 93 на оваа уредба ја води окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа седиштето на стопанската организација. Постапката се води според одредбите од Законот за стопанските судови.

Во случаите од претходниот став согласно ќе се применуваат одредбите од чл. 71, 75—78 и 83 од Уредбата за управување со основните средства на стопанските организации, доколку со одредбите од оваа уредба и со Законот за стопанските судови не е определено поинаку.

Постапката по прекршоците од чл. 94—97 на оваа уредба ја води судијата за прекршоци според одредбите од Основниот закон за прекршоците.

За прекршоците од членот 96 на оваа уредба инспекторите за пазариштето можат во мандатната постапка (член 41 од Основниот закон за прекршоците) да изрекнуваат парична казна до 500 динари.

ХII. Преодни и завршни одредби

Член 100

Народниот одбор на околицјата има право и должен е да изврши делба на трговските претпријатија

на повеќе самостојни стопански организации ако трговското претпријатие има монополистичка положба на пазариштето.

Член 101

До донесувањето на прописите од чл. 63 ст. 4 на оваа уредба и до издавање на нови одобренија за купување одделни селскостопански производи преку откупувачи и собирачи според одредбата од ст. 2 на истиот член, и понатаму важат такви одобренија издадени врз основа на досегашните прописи.

Член 102

Против одлуките на државните органи донесени при вршењето на правото на надзор според одредбите од оваа уредба стопанска односно општествена организација не може да води управен спор.

Член 103

До преземањето на функциите на орган на власта од страна на народните одбори на новите општини и околии, работите што со оваа уредба се ставени во надлежност на народните одбори на општините и нивните органи ќе ги вршат соодветните органи на народните одбори на околиците, градовите и градските општини са одделни права.

Член 104

Оваа уредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

27 декември 1953 година

Р. п. бр. 287

Белград

Претседател на Републиката,

Јосип Броз-Тито, с. р.

Пречистениот текст од оваа уредба утврден е врз основа на овластувањето од чл. 30 на Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/55).

На следниве членови од пречистениот текст им одговараат во зграда приведените членови од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани која е објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/53 а влегува во сила на 1 јануари 1954 година, и тоа:

Член 1 (1), 7 (6), 8 ст. 1 и 3 (7 ст. 1 и 3), 9 (8), 10 (9), 11 ст. 1 и 2 (чл. 10 ст. 1 и 2), 12 (11), 13 ст. 1 и 2 (12), 14 (13, 15 и 16), 18 (18), 19 (19), 20 (21), 21 ст. 1 (22 ст. 1), 24 (23), 25 (24), 26 (25), 27 (33), 28 (36), 29 (37), 30 (38), 32 (41), 34 ст. 1 и 2 (42 ст. 1 и 2), 35 (45), 36 (46), 37 (47), 38 (48), 54 (60), 55 (61), 56 (62), 57 (64), 58 (65), 59 (66), 60 (67), 61 (68), 62 (69), 64 (71), 65 (72), 66 ст. 1 (73 ст. 1), 69 (75), 71 (77), 72 (78), 73 (79), 74 (80), 75 (81), 76 (82), 77 (83), 78 (84), 79 (85), 80 (86), 81 (87), 82 (88), 83 (89), 84 (90), 85 (91), 86 (92), 87 (94), 90 (95), 91 (96), 92 (97), 93 (98), 94 (99), 95 (100), 96 (101 тач. 1—4), 97 (102), 100 (107 ст. 2), 102 (108).

На следниве членови од пречистениот текст им одговараат во заграда приведените членови од Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани спрема измените и дополненијата извршени со Уредбата за измени и дополненија на Уредбата за трговската дејност и трговските претпријатија и дуќани која е објавена во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/55 а влегла во сила на 5 јули 1955 година и тоа:

Член 2 (1), 3 (3), 4 (3а), 5 (3б), 6 (3в), 8 ст. 2 (3 ст. 1), 11 ст. 3, 4 и 5 (4), 13 ст. 3 и 4 (5), 15 (17), 16 (17а), 17 (17б), 21 ст. 2, 3 и 4 (9), 22 (22а), 23 (22б), 31 (11), 33 (12), 34 ст. 3 и 4 (13), 39 (49а), 40 (49б), 41 (49в), 42 (49г), 43 (49д), 44 (49е), 45 (49е), 46 (49ж), 47 (49з), 48 (49с), 49 (49и), 50 (49ј), 51 (49к), 52 (49л), (49љ), 63, (18)

66 ст. 2 (19), 67 (20), 68 (21), 70 (22), 88 (94а), 89 (94б), 92 ст. 1 точ. 7, 8 и 9 (24 точ. 7, 8 и 9), 96 ст. 1 точ. 5 (25 точ. 5), 98 (105), 99 (105а), 101 (29).

Бр. 786

30 јули 1955 година
Белград

Секретар
за законодавство и организација
на Сојузниот извршен совет,
др **Јован Горѓевиќ**, с. р.

431.

Врз основа на чл. 81 ст. 1 од Уставниот закон,
Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА ЗА ОСНИВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

I. Се оснива Сојузна комисија за физичка култура.

II. Комисијата разгледува прашања од областа на физичката култура и на Сојузниот извршен совет му дава мислење и предлози за мерки што треба да се преземат со цел за развој на физичката култура, а особено:

- 1) за унапредување и натамошен развој на физичката култура на народот и младината;
- 2) за организирање широко и сестрано физичко воспитување на народот;
- 3) за подобрување наставата за физичко воспитување во училиштата;
- 4) за школување на стручните кадри;
- 5) за изградба на објекти за физичко воспитување;
- 6) за потреба од донесување прописи од областа на физичката култура;
- 7) за целесообразна распределба на средствата наменети за физичко воспитување на народот и за други прашања што ќе и' ги упати Сојузниот извршен совет;
- 8) за ускладување на меѓународната соработка на полето на физичката култура.

Комисијата му дава мислење на Сојузниот извршен совет на негово барање или по своја иницијатива.

III. Комисијата може да има постојани стручни соработници кои приготвуваат материјали потребни за нејзината работа.

IV. Државните органи, установите и општествените организации за физичка култура должни се на комисијата, на нејзино барање, да и' ги дадат потребните податоци и мислења.

V. Комисијата се состои од претседател, потпретседател, секретар и потребен број членови што ги именува Сојузниот извршен совет на предлог од Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет.

Претседателот ја претставува Комисијата.

VI. Комисијата работи во седници што претседателот ги свикнува по потреба.
Кога претседателот е спречен, го заменува потпретседателот.

VII. Смерниците за работа на Комисијата ги дава Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет.

Предлозите од Комисијата се доставуваат на Сојузниот извршен совет преку Одборот за просвета на Сојузниот извршен совет.

VIII. Членовите на Комисијата, кога доаѓаат на седниците на Комисијата, имаат право на надоместок на патните и другите трошоци според прописите што важат за службени патувања.

IX. Трошоците во врска со работата на Комисијата паѓаат на товар на претсметката на Сојузниот извршен совет.

X. Комисијата донесува свој правилник за работа со согласност од Сојузниот извршен совет.

XI. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 286
12 јули 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува Секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. **Родољуб Чолаковиќ**, с. р.

432.

Врз основа на одделот II од Одлуката за потврда на уредбите на Сојузниот извршен совет и за натамошната работа на приготвување закони за стопанскиот систем („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 8/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЈА НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗМЕНИ И ДОПОЛНЕНИЈА НА ВРЕМЕНАТА ОДЛУКА ЗА НОРМИТЕ НА АМОРТИЗАЦИЈАТА НА ОСНОВНИТЕ СРЕДСТВА НА СТОПАНСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ

I. Во Одлуката за измени и дополненија на Времената одлука за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 57/54) во точ. II оддел „III машини, уреди и инсталации“, се вршат следните дополненија:

- 1) под редниот број на групата на основните средства 68, „Претпријатија на обоени метали“, по алинејата б) се додава нова алинеја в) која гласи:
„в) Валјалница на бакар, Севејно 2 1“.
- 2) под редниот број на групата на основните средства 73, „Претпријатија на електроиндустријата“, по алинејата б) се додава нова алинеја в) која гласи:
„в) Фабрика за каблови, Светозарево 5 2“.

II. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 299
22 јули 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. **Светозар Вукмановиќ**, с. р.

433.

Врз основа на чл. 79 ст. 1 од Уставниот закон,
Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА КРЕДИТИТЕ ЗА ОБРТНИ СРЕДСТВА НА УСТАНОВИТЕ СО САМОСТОЈНО ФИНАНСИРАЊЕ

1. На установите со самостојно финансирање основани според одредбите од Основната уредба за установите со самостојно финансирање („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 51/53) средствата за покрите на неопходните запаси на материјали и стоки им ги обезбедуваат оснивачите на овие установи од своите средства.

2. По исклучок од претходната точка, на оние установи со самостојно финансирање што во 1954 година користеле кредити кај Народната банка на ФНРЈ за покрите на неопходните запаси на материјали и стоки, Народната банка на ФНРЈ може да им одобрува кредити за оваа цел и во 1955 година, со тоа овие кредити да мораат да се вратат до 31 март 1956 година.

3. Оснивачите на установите со самостојно финансирање се должни во 1956 година да обезбедат

потребни средства за враќање на кредитите од претходната точка.

4. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на апотеките.

5. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 324

22 јули 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

434.

Врз основа на чл. 35 од Уредбата за заемите за инвестиции во стопанството („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 4/54), а во врска со чл. 78 од Уредбата за управување со станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 29/54) Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНА НА ОДЛУКАТА ЗА ОДОБРУВАЊЕ КРЕДИТИ НА КУКНИТЕ СОВЕТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ НА СТАНБЕНИТЕ ЗГРАДИ

1. Во Одлуката за одобрување кредити на кукните совети за одржување на станбените згради („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 46/54) втората реченица од точката 5 се менува и гласи:

„Кредитите можат да се одобруваат со срок за отплатување до 5 години.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 310

22 јули 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

435.

Врз основа на одделот 6 од главата XXVII од Сојузниот општествен план за 1955 година („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 56/54), Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА НАЧИНОТ НА УПЛАТА И УПОТРЕБАТА НА СРЕДСТВАТА ОД ФОНДОВИТЕ ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

1. Во Одлуката за начинот на уплатата и употребата на средствата од фондовите за кредитирање на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/35) по точ. 16 се додава нова точка, која гласи:

„16а) Фондовите за кредитирање на станбената изградба при давањето заеми за изградба на станбени згради се должни од дадениот заем да го издвојат одредениот износ на име депозит кај банката на сметката на корисникот на заемот. Овој депозит служи за обезбедување на исплатата на стасаните обврски дури откако ќе се исплатат сите обврски во височина на вредноста на станбената изградба која не е покриена со депозит.“

Депозитот се утврдува во процент од вкупниот износ на заемот.

Процентот од предниот став го определува Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет.“

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 309

22 јули 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

436.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

ОДЛУКА

ЗА ЕВИДЕНЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИОТ ПЕРСОНАЛ

1. Сиот здравствен персонал со средна и виша стручна спрема на работа во здравствени установи, како и лицата што завршиле медицински, стоматолошки и фармацевтски факултет односно средно медицинско училиште без оглед дали се наоѓаат или не се наоѓаат во работен однос, должни се во околицата каде што постојано престојуваат да и' се пријават на здравствената установа што ќе ја определи народниот одбор на околицата (во натамошниот текст: здравствена установа), и тоа во времето од 1 до 30 септември 1955 година.

Исто така должни се да се пријават и лицата кои по 30 септември 1955 година ќе завршат медицински, стоматолошки или фармацевтски факултет односно средно медицинско училиште и тоа во срок од 30 дена по завршетокот на школувањето.

2. Пријавувањето се врши врз пропишаниот образец, а пријавата се доставува непосредно до здравствената установа.

Оваа установа е должна на времено да им достави на народните одбори на општините потребен број обрасци на пријавата.

3. Евиденцијата на лицата од точ. 1 на оваа одлука се води според системот на картотека врз пропишаните обрасци (картони).

Врз основа на поднесената пријава, здравствената установа за секое пријавено лице со виша стручна спрема од точ. 1 од оваа одлука пополнува картон во три примероци, од кои еден задржува за својата картотека, а по еден им доставува на републичкиот хигиенски завод и на Сојузниот завод за народно здравје.

За секое пријавено лице со средна стручна спрема од точ. 1 на оваа одлука здравствената установа пополнува картон во два примероци, од кои еден задржува за својата картотека а другиот го доставува на републичкиот хигиенски завод.

За лицата од претходниот став републичкиот хигиенски завод му доставува секои шест месеци на Сојузниот завод за народно здравје табеларен преглед за нивната бројна состојба, по околии, и тоа одделно за секое звање.

4. Лицата од точ. 1 на оваа одлука се должни на здравствената установа да и' пријават секоја промена на местото на постојаниот престој и на местото на запослувањето, престанок на работниот однос (отказ, пензионисање), како и секоја промена на стручната спрема (специјализација, курсеви за стручно издигање и сл.) и тоа во срок од 30 дена од денот на станатата промена.

5. Матичарите се должни во срок од 30 дена од денот на приемот на пријавата на смртта на лицето од точ. 1 од оваа одлука да ја известат за тоа здравствената установа.

6. За лицата со виша стручна спрема, промените од точ. 4 и 5 на оваа одлука здравствената установа ги внесува во нивните картони и за нив секои шест месеци го известува републичкиот хигиенски завод и Сојузниот завод за народно здравје.

За лицата со средна стручна спрема, овие промени здравствената установа ги внесува во нивните картони и за нив секои шест месеци го известува републичкиот хигиенски завод.

Ако лице од точ. 1 на оваа одлука го напушти подрачјето на околицата, здравствената установа го доставува неговиот картон до соодветната здравствена установа во околицата во која се наоѓа неговото место на престојот.

7. Обрасците за пријави, картони и табеларни прегледи ќе ги пропише Сојузниот завод за народно здравје.

Овој Завод ќе им доставува потребен број обрасци на републичките хигиенски заводи, кои ќе им ги

поделат на здравствените установи на територијата на народната република.

Трошоците за печатење на обрасците паѓаат на товар на Сојузниот завод за народно здравје.

8. Поблиски објасненија за воспоставувањето и водењето на евиденцијата на здравствениот персонал ќе дава, по потреба, Сојузниот завод за народно здравје.

9. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 341

5 август 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

437.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон, Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ПОПИС И ЕВИДЕНЦИЈА НА ЗДРАВСТВЕНИТЕ УСТАНОВИ

1. Со цел да се воведат евиденција на здравствените установи ќе се изврши попис на сите здравствени установи на територијата на Југославија со состојбата на 30 септември 1955 година.

2. Пописот на здравствените установи ќе се изврши по околиците.

Овој попис на подрачјето на околицата ќе го изврши здравствената установа што ќе ја определи народниот одбор на околицата.

Оваа здравствена установа води постојана евиденција на здравствените установи од подрачјето на околицата.

3. Сите здравствени установи од подрачјето на околицата се должни на здравствената установа од точ. 2 од оваа одлука да и поднесат пријава врз пропишаниот образец и тоа во времето од 1 до 30 септември 1955 година.

Исто така, сите новоосновани здравствени установи од подрачјето на околицата се подложни на обврската за пријавување и се должни да поднесат пријава во рок од 30 дена од денот на отпочнувањето со работа.

4. Евиденцијата на здравствените установи се води според системот на картотека врз пропишаните образци (картони) и тоа според видовите на установите.

Здравствената установа од точ. 2 на оваа одлука за секоја пријавена здравствена установа ќе установа картон во три примероци, од кои еден задржува за својата картотека а по еден им доставува на републичкиот хигиенски завод и на Сојузниот завод за народно здравје.

5. Здравствените установи од подрачјето на околицата се должни на здравствената установа од точ. 2 на оваа одлука да и ја пријават и секоја поголема промена на својата организациона структура, на капацитетот на поодделни организациони единици и на бројот на здравствениот персонал, како и престанокот на својата работа.

Овие промени здравствената установа од точ. 2 на оваа одлука ги евидентира во картонот на односната здравствена установа и за нив секој шест месеци го известува републичкиот хигиенски завод и Сојузниот завод за народно здравје.

6. Образците за пријави и картони ќе ги пропише Сојузниот завод за народно здравје.

Овој Завод ќе им достави потребен број образци на републичките хигиенски заводи кои ќе им ги поделат на здравствените установи од точ. 2 на оваа одлука.

Трошоците за печатење на овие образци паѓаат на товар на Сојузниот завод за народно здравје.

7. Поблиски објасненија за воспоставувањето и водењето на евиденцијата на здравствените установи ќе дава, по потреба, Сојузниот завод за народно здравје.

8. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 342

5 август 1955 година
Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Родољуб Чолаковиќ, с. р.

438.

Врз основа на чл. 79 точ. 1 од Уставниот закон Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ЗАПОСЛУВАЊЕ СТРУЧЊАЦИ-СТРАНКИ ДРЖАВЈАНИ И ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ДЕВИЗНИ СРЕДСТВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ ОБВРСКИТЕ ОД ДОГОВОРИТЕ ЗА РАБОТА

I. Запослувањето на стручњаци-странски државјани во Југославија во својство на хонорарни службеници или работници, како и обезбедувањето девизни средства за извршување договорните обврски по основот на такви запослувања се врши според одредбите од оваа одлука.

II. Стручњаци-странски државјани (во натамошниот текст: странски стручњаци) можат во странство или во Југославија да ангажираат стопанските организации, државните органи и установи, како и установите со самостојно финансирање.

Ангажирањето странски стручњаци во странство може да се врши непосредно или со посредство на трговските односно конзуларните претставништва на Југославија во странство.

III. Ангажирањето странски стручњаци се врши со склучување договори за работа.

Договорот за работа со странски стручњаци мора да содржи особено:

- 1) означување на договорните страни;
- 2) определување видот на работата што странскиот стручњак треба да ја врши;
- 3) траење на редовното работно време;
- 4) височина на платата и месечен износ до кој се гарантира трансферот на заштедениот дел на платата, како и во која валута;
- 5) рок за траење на договорот;
- 6) услови за раскинување и продолжување договорот;

7) одредба дека странскиот стручњак е задолжен во текот на договорниот рок да прифати работата и во друга стопанска организација, државен орган или установа, или во установа со самостојно финансирање, под истите услови во поглед видот на работата, платата и сместувањето;

8) одредба дека полноважност на договорот се условува со добивање влезна виза за странскиот стручњак и со регистрација на договорот;

9) одредба дека правата и обврските од договорот почнуваат да течат со денот на стапувањето на работа на странскиот стручњак;

10) одредба дека за споровите што би настанале од договорот за работа се исклучиво надлежни домашните судови.

IV. Договорот за работа со странскиот стручњак го склучува:

1) за стопанската организација — директорот, со претходна согласност од оснивачот ако претпријатието се наоѓа во изградба или во опитно производство, односно со согласност од управниот одбор ако претпријатието редовно работи;

2) за државниот орган или установа — старешината на органот односно установата, со претходна

согласност од надлежниот повисок орган на државната управа;

3) за установата со самостојно финансирање — раководителот на установата, со претходна согласност од управниот одбор на установата, односно од државниот орган надлежен за работите и задачите на установата ако установата нема колективен орган на управувањето.

V. Платите договорени со странскиот стручњак ги исплатуваат:

1) стопанската организација — на товар на средствата за инвестиции, ако претпријатието се наоѓа, во изградба или во опитно производство, односно на товар на средствата што се издојуваат за плати пред утврдувањето на добијката ако претпријатието редовно работи;

2) државниот орган или установа — на товар на односниот буџет;

3) установата со самостојно финансирање — на товар на личните расходи на претсметката на установата.

VI. Стопанската организација не може да склучи договор за работа со странски стручњак пред да прибави мислење од соодветната сојузна комора односно од сојузот на коморите или од стручната организација за потребата од ангажирање странски стручњак, како и за должината на траењето на договорот.

Ако од договорот за работа со странски стручњак за стопанската организација произлегува обврска да врши трансфер на заштедениот дел од платата, стопанската организација не може да склучи таков договор пред да прибави од Народната банка на ФНРЈ потврда за тоа дека е способна за време на траењето на договорот да го врши предвидениот трансфер и дека Народната банка на ФНРЈ ќе врши редовен трансфер според договорот.

Народната банка на ФНРЈ не може да одбие издавање на потврда од претходниот став ако стопанската организација располага со достаточни девизни средства, било со сопствени било од општоопштествените девизни средства, што го обезбедуваат редовниот трансфер според договорот.

VII. Државниот орган и установа, како и установите со самостојно финансирање не можат да склучат договор за работа со странски стручњак пред да прибават мислење од соодветната сојузна комора односно од сојузот на коморите или од стручната организација во смисла на точ. VI ст. 1 од оваа одлука.

Ако од договорот за работа со странскиот стручњак за државниот орган или установа, или за установата со самостојно финансирање произлегува обврска да врши трансфер на заштедениот дел од платата, државниот орган или установа, или установата со самостојно финансирање, не може да склучи таков договор пред да прибави потврда од сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет за тоа дека се обезбедени девизни средства за редовен трансфер според договорот.

VIII. Трансфер на заштедениот дел од платата може да се договори, по правило, најмногу до 30% од договорената плата на база на званичниот курс во време на договорената обврска.

Трансфер може да се договори со странски стручњак само во валута на земјата чиј е државјанин.

По исклучок од одредбите на претходните ставови, стопанската организација, државниот орган и установа, како и установата со самостојно финансирање можат, по претходно прибавеното одобрение, со странски стручњак да договорат трансфер и во износ поголем од 30%, како и во валута на земјата чиј државјанин не е тој.

Одобрението од претходниот став го дава стопанските организации Народната банка на ФНРЈ,

а одобрението на државните органи и установи, како и на установите со самостојно финансирање, го дава сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет.

IX. Стопанските организации, државните органи и установи, како и установите со самостојно финансирање, можат по претходно прибавената дозвола да вршат размена на стручњаци (инженери, техничари, професори, студенти и др.).

Дозволата за размена на стручњаци од претходниот став ја дава на стопанските организации Управата за надворешна трговија, а дозволата на државните органи и установи, како и на установите со самостојно финансирање ја дава сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет.

Управата за надворешна трговија и сојузниот Државен секретаријат за работи на општата управа и за буџет се должни пред да издадат дозвола за размена на стручњаци да прибават мислење од соодветната сојузна комора односно од сојузот на коморите или од стручната организација за потребата од размена на стручњаци, како и за должината на траењето на оваа размена.

Ако во врска со размената на стручњаци за стопанската организација, државните органи и установи, како и за установите со самостојно финансирање произлегува обврска за трансфер на девизни средства, сообразно ќе се применуваат соодветните одредби на оваа одлука за трансферот на девизните средства.

Одредбите од оваа точка нема да се применуваат кога размената на стручњаци е регулирана со одделни сојузни прописи.

X. Основот за пресметување придонесот за социјално осигурување и основот за определување правата врз основа на социјалното осигурување за странскиот стручњак се определуваат со одделни прописи.

XI. Договорот за работа склучен со странски стручњак задолжително се доставува за регистрација до републичкото биро за посредување на трудот во рок од 15 дена од денот на склучувањето на договорот.

Републичкото биро за посредување на трудот испитува дали се прибавени сите документи потребни за склучување договор со странски стручњак според одредбите од оваа одлука.

Ако се прибавени сите документи потребни за склучување договор за работа предвидени со одредбите од оваа одлука, републичкото биро за посредување на трудот ќе ја изврши регистрацијата и за тоа писмено ќе го извести подносителот. Во спротивно, републичкото биро за посредување на трудот ќе му го врати договорот на подносителот со писмени забелешки и потребно образложение.

Ако подносителот на договорот за работа не се согласи со забелешките од републичкото биро за посредување на трудот, може да му изјави жалба на републичкиот совет за народно здравје и социјална политика во рок од 15 дена од денот на приемот на забелешките.

Републичкиот совет за народно здравје и социјална политика е должен да донесе одлука по жалбата најдоцна во рок од 30 дена од денот на приемот на жалбата.

XII. Стопанските организации, државните органи и установи како и установите со самостојно финансирање се должни на надлежното биро за посредување на трудот на околицата односно на општината да му доставуваат податоци за запослените странски стручњаци.

Се овластува секретарот за прашањата на трудот и работните односи при Сојузниот извршен совет да пропише упатство за доставувањето на податоците и за начинот на водење евиденција во смисла на претходниот став.

XIII. Одредбите од оваа одлука сообразно ќе се применуваат и на договорите за работа со странски стручњаци што ги склучуваат задружните и општествените организации.

XIV. Одредбите од оваа одлука не се однесуваат на договорите за работи што се склучуваат со странски стручњаци заради извршување на една определена работа за определено време, како ни на стручњацие — странски државјани кои по војната се затечени и се останати во Југославија.

XV. Одредбите од оваа одлука нема да се применуваат на договорите за работа со странски стручњаци што се склучени според досегашните прописи пред влегувањето во сила на оваа одлука.

XVI. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Напатствието за запослување стручњаци — странски државјани и за обезбедување девизни средства за извршување на договорните обврски („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 3/52), како и сите други прописи што се во спротивност со одредбите од оваа одлука.

XVII. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р. п. бр. 306

22 јули 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вукмановиќ, с. р.

439.

Врз основа на чл. 119, а во врска со чл. 28 и 30 од Уредбата за распределба на вкупниот приход на стопанските организации („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54), Сојузниот извршен совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОПОЛНЕНИЕ НА ОДЛУКАТА ЗА ЧЛЕНАРИНА ЗА КОМОРИТЕ И СТРУЧНИТЕ ЗДРУЖЕНИЈА

1. Во Одлуката за членарина за коморите и стручните здруженија („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 27/55) во точ. 5 ст. 1 по зборовите: „Сојузната градежна комора“ се додаваат запиока и зборовите: „Сојузната сообраќајна комора“.

Во ст. 2 од истата точка по зборовите: „Сојузната градежна комора се додаваат запиока и зборовите: „Сојузната сообраќајна комора“.

2. Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Р.п. бр. 308

22 јули 1955 година

Белград

Сојузен извршен совет

Го заменува секретарот, Потпретседател,
Мома Марковиќ, с. р. Светозар Вуамановиќ, с. р.

440.

Врз основа на чл. 16а ст. 3 од Одлуката за начинот на уплатата и употребата на средствата од фондовите за кредитирање на станбената изградба („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 15/55 и 37/55), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА СТАНБЕНАТА ИЗГРАДБА

1. Депозитот за обезбедување исплатата на станбената изградба, што се должни фондовите за кредитирање на станбената изградба да го издвојат од дадениот заем во смисла на точ. 16а од Одлуката за начинот на уплатата и употребата на средствата

фондовите за кредитирање на станбената изградба, изнесува 30% од вкупниот износ на тој заем.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 119

12 август 1955 година

Белград

Го застапува Претседателот на Одборот за стопанство,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

441.

Врз основа на чл. 11а ст. 3 од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање депозит за обезбедување исплатата на инвестиционите работи („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 5/54 и 36/55), Одборот за стопанство на Сојузниот извршен совет донесува

Р Е Ш Е Н И Е

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ВИСИНАТА НА ДЕПОЗИТОТ ЗА ОБЕЗБЕДУВАЊЕ ИСПЛАТАТА НА ИНВЕСТИЦИОНИТЕ РАБОТИ

1. Депозитот за обезбедување исплатата на инвестиционите работи, што се должни инвеститорите да го положат во смисла на одредбите од Уредбата за изработка и одобрување на инвестиционата програма и за полагање на депозитот за обезбедување исплатата на инвестиционите работи, при банката каде што имаат своја сметка, изнесува 30% од вкупната вредност на инвестиционите работи што е предвидена во програмата односно претсметката на тие работи.

2. Ова решение влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Сојузен извршен совет

О. с. бр. 118

12 август 1955 година

Белград

Го застапува Претседателот на Одборот за стопанство,
Добривоје Радосављевиќ, с. р.

442.

Врз основа на чл. 18 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) во согласност со Генералната дирекција на Југословенските железници, со Управата за поморство и речен сообраќај и со Управата за цивилно воздухопловство, пропишувам

П РА В И Л Н И К

ЗА ДЕЗИНФЕКЦИЈА НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА НА ЈАВНИОТ СООБРАЌАЈ СО КОИ СЕ ОТПРЕМААТ ЖИВОТНИ ПРОИЗВОДИ ОД ЖИВОТНИ, СУГОВИНИ И ОТПАДОЦИ

1. Општи одредби

Член 1

Железничките коли, камиони, авиони, бродови (пловила) (во натамошниот текст: превозни средства) со кои се превозат животни, производи од животни, суровини, отпадоци и губре се дезинфикуваат на начинот пропишан со овој правилник.

Како животни во смисла на горниот став се сметаат: добиток (чапункари и копитари) птици, пци, мачки, питоми зајаци, пчели, свилени бубачки, риби, ракови и дивеч.

Член 2

На дезинфекција во смисла на овој правилник се подложни и рампите за добиток и коитарите, прибо-

рот за врзување, за чистење, за хранење и за напојување на животните што се превозат со превозни средства, како и приборот за чистење превозни средства, рамните за добиток и котарите (во натамошниот текст: помошните средства).

Член 3

Не е задолжителна дезинфекцијата на превозните и помошните средства ако животните, производите од животни, суровините, отпадоците и губрето се превозени во така направена амбалажа да е исклучена можност на загадувањето на тие средства.

Член 4

Дезинфекцијата на превозните средства се врши веднаш по истоварувањето на животните, на производите од животни, суровините, отпадоците и губрето.

Дезинфекцијата на превозните средства со кои се отпремаат во странство животни, производи од животни, суровини и отпадоци се врши и пред да се натоварат ако е тоа предвидено со меѓународни договори. Дезинфекцијата се врши пред да се натоварат и при превозење во внатрешниот сообраќај, ако постои опасност од ширење на заразните болести кај добитокот што имаат карактер на епизоотија.

Дезинфекцијата на помошните средства се врши веднаш по секое натоварување и истоварување на животни.

Ако во тек на еден ден неколку пати со авиони или камиони се превозува добиток од исто стадо, дезинфекцијата ќе се изврши по превозувањето на последниот транспорт на добитокот.

Член 5

Дезинфекцијата и чистењето на превозните средства по истоварувањето се врши во дезинфекционите станици или на местата што ќе ги определи за тоа ветеринарниот инспектор што врши контрола на истоварувањето.

Дезинфекцијата и чистењето од претходниот став не смее да се врши на местата каде се врши редовно истоварување или натоварување животни, производи од животни, суровини, отпадоци и губре.

Член 6

Дезинфекционите станици ако со овој правилник не е поинаку пропишано, мораат да имаат потребен простор со подлога од бетон, асфалт или камен на кој се врши дезинфекцијата и чистењето на превозните средства.

Дезинфекционите станици, како и местата определени во смисла на одредбата од чл. 5 ст. 1 на овој правилник мораат да бидат снабдени со потребни средства за чистење (лопати, метли, четки, вода) и за дезинфекција (топла вода, штркалки, хемиски средства и др.), како и со пропишаната опрема за лицата што вршат дезинфекција.

Ако нема канализација, покрај подлогата од бетон, асфалт или камен, мораат да се изработат бетонирани дупки во кои со канали ќе се носи и собира отпадочната вода, како и дупки за собирање губре и отпадоци.

Место дупки за собирање губре и отпадоци можат да се изградат печки (крематории) за согорување на губрето.

Член 7

Превозното средство, освен бродот (пловило), што се испраќа заради дезинфекција во некое друго место, мора да се затвори, а железничкиот вагон и да се пломбира.

Член 8

Дезинфекцијата на превозни и помошни средства ја вршат, по правило, за тоа оспособени лица — дезинфектори.

Член 9

Претпријатијата на јавниот сообраќај можат дезинфекцијата на своите превозни средства со договор да и ја доверат на ветеринарна станица или на претпријатието што се занимава со таа дејност.

Член 10

Надзор над дезинфекцијата на превозните и помошните средства на јавниот сообраќај врши ветеринарниот инспектор што врши контрола на истоварувањето односно натоварувањето.

II. Дезинфекција на превозните средства

Член 11

Превозните средства мораат по истоварувањето, а пред дезинфекцијата добро да се исчистат од губре, влакна, храна и од други отпадоци што им служеле на животните како храна или како простирка.

Член 12

Чистењето се врши во дезинфекционата станица или во местото определено во смисла на одредбата од чл. 5 ст. 1 на овој правилник.

Чистењето се врши на тој начин што површините на превозното средство ќе се посипат со студена вода потоа од него со лопата или со метла ќе се исфрли губрето, влакната, пердувот и сите отпадоци што ќе останат по истоварувањето, а потоа од душемињата, ѕидовите, таваните и од приборот за јадење, напојување и врзување ќе се иструже сега нечистота, така што да не останат никакви траги од губре или други отпадоци.

По чистењето извршено на начинот од претходниот став превозните средства на железничкиот, поморскиот, речниот и патниот сообраќај се мијат со топла вода (50—60°C) со помошна штркалка која пушта воден млаз под натиск, и тоа прво од внатрешната, а потоа од надворешната страна на превозното средство ако е тоа и од таа страна загадено (бродовите само од внатрешната страна), а едновремено ѕидовите, душемето и таванот се мијат или чистат со метли или со сиркови четки.

Ако нема можност превозните средства да се мијат со топла вода, може да се употреби студена вода, но само со штркалка што има натиск од најмалу 2 атмосфери.

Авионите се мијат само со студена вода.

Член 13

По извршеното чистење на начинот од претходниот член а откако ќе се исуши превозното средство, се пристапува кон дезинфекција.

Дезинфекцијата може да биде обична или засилена.

Обична дезинфекција се врши во случај ако превезените животни, производи од животни, суровините, отпадоците и губрето потекнуваат од незаразено подрачје и ако ветеринарниот инспектор при истоварувањето утврди дека животните се здрави, односно дека не се сомнева да се заразени.

Засилена дезинфекција се врши во случај ако превезените животни, производите од животни, суровините, отпадоците и губрето потекнуваат од заразено подрачје, или ако за време на превозот или при истоварувањето на животните ветеринарниот инспектор утврди дека се заразени или посомнева дека се заразени со некоја заразна болест на добитокот од чл. 3 на Основниот закон за заштита на добитокот од заразните болести.

Член 14

Ветеринарниот инспектор што врши контрола на истоварувањето определува дали ќе се врши обична или засилена дезинфекција. Во случај на превозење производи од животни, суровини, отпадоци и губре од чл. 13 ст. 4 на овој правилник видот на дезинфекцијата го определува ветеринарниот инспектор што дава дозвола за пуштање во промет во смисла на чл. 11 ст. 2 од Основниот закон за заштита на добитокот од заразни болести.

Писменото решение за дезинфекција ветеринарниот инспектор го доставува до истоварната железничка станица, до лучкиот односно пристанишниот орган за брод (пловило), до аеродромот односно истоварната станица на претпријатието на патниот сообраќај.

Во решението од претходниот став мора да биде означен видот, бројот или името на возилото што мора да се дезинфикува.

Член 15

Обична дезинфекција се врши на тој начин што сите поврвнини од превозното средство што биле употребени односно што биле во допир со живошни, се штркаат со штркалки со топол (50—60°C) 2% раствор на каустична сода, така што на секој квадратен метар поврвнина да се потроши најмалу еден литар раствор.

Ако се врши обична дезинфекција на превозно средство со две поврвнини на душеме (кит) од кои била употребувана само долната, ќе се дезинфикува само долната употребена поврвнина.

За дезинфекција авиони се употребува 3% раствор на лизол или креолин во студена вода.

Член 16

При засилената дезинфекција превозните средства на железничкиот, поморскиот, речниот и патниот сообраќај мораат пред чистењето да се штркаат со топол (50—60°C) 2% раствор каустична сода. За авиони ќе се употребува 3% раствор лизол или креолин во студена вода.

Засилена дезинфекција се врши на тој начин што сите поврвнини на превозното средство се штркаат со штркалки со топол (50—60°C) раствор каустична сода, така што на секој квадратен метар поврвнина да се потроши најмалу еден литар раствор. Потоа превозното средство, откако ќе се исуши се штрка со раствор на еден од хлоровите препарати (хлорови вар, хлорит или хлорамин) во кој има најмалу 5% активен хлор.

За засилена дезинфекција на авиони ќе се употреби 5% раствор лизол или креолин во студена вода.

Член 17

Хлоровите препарати не смеат да се употребат за дезинфекција на авиони.

Член 18

Хлоровата вар што се користи за дезинфекција мора внимателно да се чува на темно место и во добро затворени садови и од време на време да се испитува. Растворот на хлорова вар мора да се приготви непосредно пред употребата.

Член 19

Дезинфекцијата пред натоварувањето (чл. 4 ст. 2) се врши на тој начин што сите поврвнини на превозното средство од внатрешната страна се штркаат со штркалка со студен 3% раствор каустична сода, така што на секој квадратен метар поврвнина да се потроши најмалу еден литар раствор.

Член 20

Дезинфекцијата на приборот за врзување, за чистење, хранење и напојување на превозните животни, приборот за чистење на превозните средства, рамките и котарите и на другите предмети што биле во додир со животните, со производите од животни и со суровините се врши со палење на пламен, со варење во вода, во водена пара или со миеење во дезинфекционен раствор.

На кој начин ќе се изврши дезинфекцијата на предметите од претходниот став определува ветеринарниот инспектор што врши контрола на истоварувањето или натоварувањето.

Член 21

Рамките за добиток и котарите по секое натоварување или истоварување мораат темелно да се исчистат, а потоа добро да се иситркаат со пресно приготвен варов раствор (млеко), кој се добива со раствор на негасена вар и вода во сразмер 1:4.

Член 22

Губрето, нечистотата и отпадоците од превозните средства, од котарите за добиток и од рамките

мораат да се соберат на куп на за тоа определено место или во дупка, да се посипат со варово млеко (член 21), а потоа добро да се нагазат или набијат.

Ако се врши засилена дезинфекција а нема печки за горење (крематории), собраното губре, нечистотата и отпадоците, мораат на бетонска, асфалтна или камена подлога добро да се наквасат со раствор на хлорова вар во која има најмалу 5% активен хлор, или со 5% раствор карболна киселина, лизол или капорит, а потоа повеќе пати така наквасено да се промеша и добро да се набие во бетонска дупка или длабоко да се закопа на местото што ќе го определи ветеринарниот инспектор.

Губрето собрано од превозните средства, од добиточните рампи и котари смее да се користи по истекот на три месеци од денот на извршената дезинфекција.

Член 23

Железничките вагони мораат да се дезинфикуваат најдоцна во рок од 96 часа по истоварувањето.

Ако железничките вагони се упатуваат на обична дезинфекција се лепи на за тоа определено место од вагоните ливче со напечатен натпис „Да се дезинфикува“, а ако вагоните се упатуваат на засилена дезинфекција на определеното место се лепи ливче „Да се дезинфикува засилено“.

На дното од ливчето се запишува денот и часот на истоварувањето и се става печат од железничката станица во која е извршено истоварувањето.

Член 24

По завршената дезинфекција дезинфекционата станица го симнува ливчето со кое вагонот бил упатен на дезинфекција и на истото место се лепи ливче со напечатен натпис „Дезинфикувано“ одоносно „Засилено дезинфикувано“.

На ливчето се запишува денот на извршената дезинфекција и името на лицето што раководело со дезинфекцијата.

Член 25

Сите дезинфекциони станици и местата во кои се врши дезинфекција на превозните средства мораат да водат евиденција за извршената дезинфекција. Таа евиденција треба да содржи следни податоци:

- 1) ден, година и место кога е извршена дезинфекцијата;
- 2) број, белег, име или серија на превозното средство;
- 3) каква дезинфекција е извршена (обична или засилена) и кој ја извршил.

III. Одделни одредби за дезинфекција на бродовите (пловилата)

Член 26

Одредбите од чл. 1—22, на овој правилник, ако не е инаку пропишано во оваа глава, ќе се применуваат и за чистењето и дезинфекцијата на бродовите (пловилата).

Член 27

Чистењето и дезинфекцијата на бродовите (пловилата) се врши во онаа лука односно пристаниште во кое бродот (пловилото) го извршил последното искрцување на животни, производи од животни, суровини и отпадоци.

Ако не би било можно да се изврши чистење и дезинфекција на бродот (пловилото) во луката или пристаништето од претходниот став, или ако поради тоа бродот непотребно би се задржувал, чистењето и дезинфекцијата може, со писмено одобрение од ветеринарниот инспектор што врши контрола на истоварувањето, да се изврши во текот на патувањето до следната лука односно пристаниште.

Во случајот од претходниот став по доаѓањето на бродот (пловилото) во следната лука односно пристаниште, ветеринарниот инспектор, или ако го нема него, надлежниот лучки односно пристаништен орган, ќе провери, врз основа на евиденцијата за де-

зинфекција, дали во текот на патувањето е извршена дезинфекција.

Член 28

Местото за чистење и дезинфекција на бродовите (пловилата) го определува, со запишување во книгата на евиденцијата за дезинфекција (чл. 35), ветеринарниот инспектор што го контролира истоварувањето и натоварувањето, во согласност со лучките односно пристанишните органи.

Член 29

Чистењето и дезинфекцијата на издвоените простори или простории на бродот (пловилото) што биле употребени за превоз животни, производи од животни, суровини и отпадоци се врши во текот на патувањето веднаш по искрцувањето.

Член 30

Ако со бродот (пловилото) се превозат животни, производи од животни, суровини и отпадоци во заеднички простории заедно со друг товар (генерален товар, денчани пратки), заповедникот односно старешината на бродот (пловилото) должен е да се трижи чистењето и дезинфекцијата на просторите односно површината што била зафатена да се изврши на целесобразен начин во смисла на одредбите од овој правилник, водејќи сметка со тоа да не му се стори штета на товарот што се превезува.

Член 31

Не е задолжителна дезинфекција ако со бродот (пловилото) се превезуваат во локален сообраќај пратки на риби во пресна состојба и во обичаена отворена амбалажа за непосредна потрошувачка. Во овој случај се врши обичаено чистење и миење на бродот (пловилото).

Член 32

Лучкиот односно пристанишниот орган може да му забрани на бродот (пловилото) заминување од луцката односно пристаништето се' додека не биде извршена дезинфекција.

Член 33

Исфрлување на губре од животни, нечистота и отпадоци се врши на отворено море и на слободен речен тек.

Забрането е исфрлување на губре од животни, нечистота и отпадоци во луки, затворени пристаништа, зимовници и канали.

Ако чистењето и дезинфекцијата на бродот (пловилото) се врши во лука, затворено пристаниште или зимовник со губрето, нечистотата и со отпадоците ќе се постапи на начинот пропишан во чл. 22 од овој правилник.

Член 34

Чистењето и дезинфекцијата на бродовите (пловилата), по правило, ги врши посадата.

Ако чистењето и дезинфекцијата ги врши посадата, заповедникот односно старешината на бродот (пловилото) одговорен е за правилно извршување на чистењето и дезинфекцијата во смисла на одредбите од овој правилник.

Член 35

Евиденцијата за чистењето и дезинфекцијата на бродот (пловилото) ја води заповедникот односно старешината на начинот пропишан во чл. 25 од овој правилник.

Член 36

Секој брод (пловило) мора да оиде снабден со средства за чистење и дезинфекција согласно со одредбата од чл. 6 ст. 2 на овој правилник.

Член 37

Одредбите од овој правилник нема да се применуваат за скелите превозници, како и за рибарските бродови (пловила) ако тие исклучително се употребуваат заради рибарење.

IV. Предни и завршни одредби

Член 38

Заедницата на југословенските железници во рок од една година по влегувањето во сила на

овој правилник во согласност со републичката односно покраинската управа за работи на ветеринарството ќе организира курсеви на кои досегашните приучени железнички службеници — дезинфектори ќе се здобијат со потребно знаење за вршење на дезинфекцијата.

Член 39

Железничките транспортни претпријатија се должни најдоцна во рок од три години по влегувањето во сила на овој правилник да изградат потребен број дезинфекциони станици (член 6).

Член 40

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 6285

15 јуни 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

Согласни:

Директор
на Генералната дирекција
на југословенските железници,
Б. Богавац, с. р.

Директор

на Управата за поморство и речен
сообраќај,
М. Драгустин, с. р.

Го застапува директорот
на Управата за цивилно воздухопловство,
Бранко М. Баниќ, с. р.

443.

Врз основа на чл. 15 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници, а во врска со Решението за определување опасните растениски болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 54/54) донесувам

Н А Р Е Д Б А

ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ ПОДРАЧЈАТА ЗАРАЗЕНИ СО ОПАСНИ РАСТЕНИСКИ БОЛЕСТИ И ШТЕТНИЦИ

I. Се прогласуваат за заразени долу приведените подрачја со следните опасни растениски болести и штетници и тоа:

1) Црна праскина вошка (Anuraphis persicae niger Smith).

На територијата на НР Србија подрачјето на градската општина Смедерево.

2) Калифорниската штитеста вошка (Aspidiotus perniciosus Comst.).

На територијата на Народна Република Србија:

а) целата територија на Автономната Покраина Војводина,

б) подрачјата на градовите и градските општини: Белград, Косовска Митровица, Лозница, Нови Пазар, Пеќ, Смедерево, Чачак и Шабац,

в) подрачјата на општините во околиците: Белградска: Винча, Љубиќкотрнавска: Атеница, Брсница, Горчани, Катрага, Качуљице, Миоковци, Мојсиње, Мрчајерци, Парменац, Прислоница и Рогци; Мачванска: Бадовинци, Белотиќ, Богатиќ, Дубље, Змињак, Прњавор и Салаш Ноќајски; Пеќска: Витомирица, Горње Стреоце, Доње Стреоце, Истиниќ, Љубуша, Наклу, Пашино Село и Требевиќ; Подгорска: Осекина; Пожаревачка: Брежана и Живица; Пожешка: Гугаљ, Дљин и Добриње; Посавотамнавска: Вељин, Дебрц и Крнуле; Поцарска: Дреновац и Табановиќ; Рамска: Ераничево, Велико Градиште, Кушиќе и Царевац; Таковска: Савинац и Ужичка; Горјани, Мачкат и Севојно.

На територијата на Народна Република Хрватска:

а) подрачјата на градовите, градските општини и околиците: Вели Манастир, Вјеловар, Бриње, Валпово, Вараждин, Велика Горица, Винковци, Вировитица, Врбовец, Вргин Мост, Вуковар, Гарешница, Грubiшно Поље, Дарувар, Двор, Доња Стубица, Доњи Лапац, Доњи Михољац, Дуго Село, Гаково, Гургевац, Жупања, Загреб, Зелина, Златар, Иванец, Карловац, Клањец, Копривница, Костајница, Крапина, Крижевци, Кутина, Лудбрег, Нашице, Нова Градишка, Новска, Огулин, Ораховица, Осиек, Подравска Слатина, Преграда, Прелог, Самобор, Сисак, Словенска Пожега, Славонски Брод, Чазма и Чаковец.

б) подрачјата на општините во околиците: Војник: Војник и Крњак; Глина: Глина, Грабовац и Мали Градец; Грачац: Грачац и Ловинац; Делнице: Брод на Купа; Јастребарско: Горица Светојанска, Горњи Десинец, Јастребарско, Клинча Село, Костањевац, Крашиќ, Купинец, Петровина, Писаровина, Пљешевци и Чегље-Новаки; Оточац: Оточац; Пакрац: Вадњевина, Гај, Доњи Ченглиќ, Драговиќ, Кукуњевац, Липиќ, Пакрац и Пакрашка Пољана; Перушиќ: Кланац; Петриња: Петриња и Храстовица; Титова Кореница: Буник и Титова Кореница; Удбина: Удбина.

На територијата на Народна Република Словенија:

а) подрачјата на градовите: Љубљана и Марибор,

б) подрачјата на околиците: Кршко, Љугомер, Марибор, Мурска Собота и Птуј;

в) подрачјата на општините во околиците: Горица: Нова Горица и Шемпетер при Горици; Коцевје: Костел; Крањ: Жабница, Зминец, Крањ, Пољане, Селца и Шкофја Лока; Љубљана: Брезовица, Вишња Гора, Врхника, Гросупље, Добрава, Домжале, Камник, Камнишка Бистрица, Креснице, Крка, Луковица, Менгеш, Радомље, Стична, Тухињ, Тухињска Средња вас, Чрнуче и Шмарје-Сап; Ново Место: Бруснице, Велика Лока, Готна вас, Доленске Топлице, Мирна печ, Ново Место, Оточец, Пречна, Стража, Шентјернеј, Шкоцјан и Шмарјета; Постоја: Долане и Прем; Словен Градец: Дравоград, Преваље и Радље, Толмин: Кобарид и Толмин; Трбовље: Загорје, Цеље: Брасловче, Војник, Вранско, Томилско, Гриже, Добрна, Драмље, Жалец, Жусем, Јурклоштер, Којзе, Лашко, Лисично, Лоче, Петровче, Плавина, Подчетртек, Ползела, Поље, Пониква, Преболд, Пристава, Речица, Римске Топлице, Рогатец, Рогашка Слатина, Сливница, Словенске Коњице, Стрmec, Табор, Франколово, Шемпетер, Шентјур, Шкофја вас, Шмарје, Шмартно и Шторе; Чрномел: Арлешичи, Виница, Градац, Драгатуш, Метлика, Семич и Чрномел; Шоштањ: Велење, Мозирје и Шмартно об Паки.

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

а) подрачјата на градовите, градските општини и општините: Бања Лука, Бијељина, Босанска Дубица, Босанска Крупа, Грачаница, Добој, Јајце, Кисељак, Лукавац, Маглај, Приједор, Сански Мост, Сараево, Теслиќ, Тузла и Цазин;

б) подрачјата на околиците: Босански Брод, Босански Шамац, Дервента, Модрича, Пњавор и Србац;

в) подрачјата на општините во околиците: Бања Лука, Залужани, Лакташи, Слатина и Челинац; Бијељина: Бијељина (село Бродац и Јања); Босанска Градишка: Нова Топола; Босанска Дубица: Моштаница, Орахова, Поуње и Раван; Босанска Крупа: Отока и Суваја; Босански Нови: Равнице; Брчко: Лончари; Градачац: Скугриќ; Добој: Велика Вуковица, Грабска, Јоховац, Липац, Миљковац и Осјечани; Завидовиќи: Жепче; Јајце: Језеро, Котор Варош; Котор Варош; Маглај: Нови Шежер; Приједор: Паланчиште; Сараево: Долац, Илица и Рајловац;

Тузла: Врешко, Добошница, Живиница, Пурачиќ и Симиќ Хан.

На територијата на Народна Република Македонија:

Подрачјето на околицата Скопска во општините: Скопје и Сарај.

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјето на градската општина Ивањград.

3) Рак на маслинка (*Bacterium Savastanoi* E. F. Smith). — само за посадочен материјал.

На територијата на Народна Република Хрватска:

Подрачјата на градовите, градските општини и околиците: Бенковац, Брач, Бузет, Бује, Вис, Дрниш, Дубровник, Задар, Имотски, Книн, Корчула, Крк, Лабин, Макарска, Метковиќ, Пазин, Пореч, Пула, Раб, Ријека, Сењ, Сие, Сплит, Црес-Лошињ, Цриквеница и Шибеник.

На територијата на Народна Република Црна Гора:

Подрачјата на општините во околиците: Барска: Бар, Паштровиќ и Улцињ и Бокотрска: Будва, Грбаљ и Херцегови.

4) Рак на овошки (*Bacterium — Agrobacterium — tumefaciens* Smith et Townsend).

На територијата на Народна Република Србија:

а) подрачјата на градските општини: Врање, Крупањ и Младеновац;

б) подрачјата на околиците: Величка, Вучитрнска, Димитровградска, Жичка, Заечарска, Звечанска, Крагуевацка, Краинска, Лепеничка, Лесковачка, Љубиќотрнавска, Неродимска, Нишавска, Нишка, Опленачка, Орашачка, Студеничка и Трстеничка;

в) подрачјата на општините во околиците: Деспотовачка: Велики Поповиќ; Масуричка: Дикала, Јелашница, Кијевац, Мачкатица, Сувојна и Сурдулица.

На територијата на Народна Република Хрватска:

а) подрачјата на градовите и градските општини: Загреб, Јастребарско и Петриња;

б) подрачјата на околиците: Бенковац, Брач, Бузет, Бује, Вис, Дрниш, Дубровник, Задар, Имотски, Книн, Корчула, Крк, Лабин, Макарска, Метковиќ, Пазин, Пореч, Пула, Раб, Ријека, Сењ, Сие, Сплит, Црес-Лошињ, Цриквеница и Шибеник;

в) подрачјето на општината Шаренград во околицата Вуковар.

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

Подрачјата на околиците: Бијељина, Брчко, Високо, Горажде, Зворник, Кисељак, Љубушко, Мостар, Невесиње, Прозор, Сараево, Требиње и Фоча.

На територијата на Народна Република Македонија:

Подрачјата на општините во околиците: Малешевска: Берово и Кривопаланечка: Петралица.

На територијата на Народна Република Црна Гора:

Подрачјата на околиците Барска и Титоградска.

5) Жолтица на шеќерна репа (*Beta virus 4 Roland et Quanjer*) за семенски материјал, изводници и семе.

На територијата на Народна Република Србија:

Подрачјето на општината Црвенка во околицата Врбаска.

На територијата на Народна Република Хрватска:

Подрачјата на околиците: Бели Манастир и Осиек.

6) Жижок на оризот (*Calandra oryzae* L.).

На територијата на Народна Република Хрватска:

Подрачјето на општината Црес во околицата Црес-Лошињ.

7) Праскина мува (*Ceratitis capitata* Vied.).

На територијата на Народна Република Хрватска:

Подрачјата на околиците: Дубровник, Копер и Сплит.

На територијата на Народна Република Црна Гора:

Подрачјето на околицјата Барска.

8) Вилина косичка (*Cuscuta spp.*).

На целата територија на ФНР Југославија каде се одгледува детелина и луцерка.

9) Праскии свитач (*Cydia molesta* Busck).

На територијата на Народна Република Србија:

а) подрачјата на градовите и градските општини: Белград, Велика Плана, Земун, Младеновац, Пожаревац, Смедерево, Смедеревска Паланка и Шабац;

б) подрачјата на околиците: Краинска, Млавска и Рамска.

На територијата на Народна Република Хрватска:

Подрачјата на градовите: Загреб и Осиек.

На територијата на Народна Република Словенија:

а) подрачјата на околиците: Копер, Кршко и Сежана;

б) подрачјата на општините во околиците: Горица, Ајдовščина, Враник, Випава, Доброво, Зали Хриб, Којско, Мирен, Нова Горица, Ренче, Чрниче, Шемлас и Шемпегер при Горици; Цеље: Војник, Добрна, Драмље, Жусем, Козје, Лоче, Подчетртек, Рогатец, Рогашка Слатина, Сливнице, Словенске Пољице, Стрмец, Франколово, Шентјур и Шмарје; Чрномел: Адлешичи, Драгатуш, Метлика, Семич и Чрномел.

10. Рак на јасика (*Dothichiza populea* Sacc. et Briard).

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјето на општината Жупања во околицјата Жупања.

11) Рак на костеновата корка (*Endothia parvula* Murr).

На територијата на Народна Република Словенија:

Подрачјата на околиците: Горица и Сежана.

12) Црвичар (*Nyphantria cunea* Drury).

На територијата на Народна Република Србија:

а) целата територија на Автономната Покраина

Војводина;

б) подрачјата на градовите и градските општини: Белград, Богатиќ, Ваљево, Велика Плана, Велико Градиште, Владимирци, Лесковац, Лозница, Младеновац, Обреновац, Петровац, Пожаревац, Светозарево, Смедерево, Смедеревска Паланка и Шабац;

в) подрачјата на околиците: Беличка, Белградска, Ваљевска, Јадранска, Јасеничка, Космајска, Лесковачка, Мачванска, Млавска, Подунавска, Пожаревачка, Поморанска, Посавотамнавска, Посавска, Поцерска и Рамска.

На територијата на Народна Република Хрватска:

Подрачјата на градовите, градските општини и околиците: Вели Манастир, Бјеловар, Валпово, Вараждин, Велика Горица, Винковци, Вировитица, Врбовац, Вуковар, Гарешница, Грубишно Поље, Дарувар, Доњи Михаљац, Дуго Село, Гаково, Гурѓевац, Жупања, Загреб, Зелина, Иванец, Копривница, Крижевци, Кутина, Лудбрег, Нашице, Нова Градишка, Новска, Ораховица, Осиек, Пакрац, Петриња, Подравска Слатина, Прелог, Самобор, Сисак, Славонска Пожега, Славонски Брод, Чазма и Чаковец.

На територијата на Народна Република Словенија:

Подрачјата на околиците: Љутомер и Мурска Собота.

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

Подрачјата на околиците: Бијељина, Босанска Градишка, Босански Брод, Босански Шамац, Врчко, Дрвенца, Добој, Модрича, Пријedor и Србац.

13) Компировата златица (*Leptinotarsa decemlineata* Say.)

На територијата на Народна Република Србија:

а) подрачјето на градот Суботица и

б) подрачјето на околицјата Бачко-тополска.

На територијата на Народна Република Хрватска:

а) Подрачјата на градовите, градските општини и околиците: Вели Манастир, Високо, Бузег, Бује, Вараждин, Велика Горица, Вировитица, Врбовац, Гарешница, Глина, Грубишно Поље, Дарувар, Двор, Делнице, Доња Стубица, Доњи Михаљац, Дуго Село, Гаково, Гурѓевац, Жупања, Загреб, Зелина, Златар, Иванец, Јастребарско, Карловац, Клањец, Копривница, Крапина, Крижевци, Кутина, Лабиш, Лудбрег, Пазин, Пореч, Преграда, Прелог, Пула, Ријека, Самобор, Сисак, Славонски Брод, Цриквеница, Чазма и Чаковец.

На територијата на Народна Република Словенија:

Целото подрачје на Народна Република Словенија.

14) Црвенило на боровите иглолисти (*Lophodermium pinastri* Schrad) — само за посадочен материјал.

На територијата на Народна Република Црна Гора подрачјето на народниот одбор на градската општина Ивањград.

15) Водњача (*Orobancha spp.*)

На територијата на Народна Република Србија:

а) целата територија на Автономна Покраина Војводина,

б) подрачјата на општините во околиците: Заечарска: Вратарница, Вржогрнац, Грлицка Река, Грљан, мали Извор, Рготина и Трнавац; Краинска: Брачевац, Брестовац, Вељково, Видровац, Злокуке, Карбулово, Ковилово, Мокрања, Танич и Црноашица; Тимочка: Бјелашница, Васиљ, Дебелица, Доње Зенике, Дреновац, Милиќево, Равна и Трговиште.

На територијата на Народна Република Хрватска:

Подрачјата на општините во околиците: Винковци: Марковац; Вуковар: Шаренград; Осиек: Даљ и Маркушица.

16) Памуков молец (*Pectinophora gossypiella* Saund.)

На територијата на Народна Република Црна Гора:

Подрачјата на околиците: Барска и Вококогорска

17) Компиров молец (*Phthorimea operculella* Zeli.)

На територијата на Народна Република Хрватска:

Подрачјата на околиците: Брач, Вис, Дубровник, Задар, Корчула, Макарска, Сплит, Хвар, Црес-Лоцињ, Чапљина и Шибеник.

18) Мал боров сурлаш (*Pissodes notatus* F.).

На територијата на Народна Република Србија:

Подрачјата на околиците: Крањска и Црногорска.

19) Сливина шарка (*Prunus virus 7* Holmes.)

На територијата на Народна Република Србија освен територијата на Автономната Покраина Војводина, подрачјата на сите окрлии освен: Азбуковачка, Златиборска, Љишка, Мачванска, Орашачка, Посавотамнавска, Посавска, Поцерска, Таковска и Црногорска.

На територијата на Народна Република Хрватска подрачјето на градската општина Нова Градишка.

На територијата на Народна Република Босна и Херцеговина:

а) подрачјата на градовите, градските општини и околиците: Бијељина, Вареш, Високо, Зеница, Кисељак, Сараево и Травник,

б) подрачјата на општините во околиците: Бијељина: Бијељина и Завидовиќи; Жељече.

На територијата на Народна Република Македонија:

Целото подрачје на Народна Република Македонија.

На територијата на Народна Република Црна Гора:

а) подрачјата на градовите и градските општини: Бијело Поље, Ивањград и Плевље,

б) подрачјата на општините во околините: Бјелополска: Бистрица и Лим; Ивањградска: Будимље, Манастир, Мурино, Петница, Плав и Рожај, Плевалска: Брезник и Забрђе.

20) Рак на компирот (*Synchytrium endobioticum* (Schilb.) Perc)

На територијата на Народна Република Словенија подрачјето на народниот одбор на градската општина Јесенице (село Планина).

21) *Spongopora subterranea* (Wallr.) Johnson.

На територијата на Народна Република Хрватска:

Подрачјето на општината Скрад во околината Делнице.

На територијата на Народна Република Словенија подрачјата на општините Блоке и Постојна во околината Постојна.

II. Со влегувањето во сила на оваа наредба престануваат да важат Решението за прогласување реоните заразени со калифорниска штитеста вошка („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 28/53) и Решението за прогласување подрачјата заразени со компировата златица (Службен лист на ФНРЈ“, бр. 20/54).

III. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5434

13 јуни 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

444.

Врз основа на чл. 19 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) издавам

Н А Р Е Д Б А

ЗА УСЛОВИТЕ ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ ОВОШЈЕ ЗАРАЗЕНО СО КАЛИФОРНИСКА ШТИТЕСТА ВОШКА, СО ПРАСКИНА МУВА И СО ПРАСКИН СВИТКУВАЧ

1. Пресните плодови од јаболки, круши, сливи, праски, кајсии, мушмули, дуњи, лимони и портокали од подрачјето што е прогласено за заразено, мораат пред отпраќањето во незаразено подрачје задолжително да се прегледаат заради утврдување на здравствената состојба.

2. Овошјето од претходната точка за кое со здравствен преглед ќе се утврди дека е заразено со калифорниска штитеста вошка (*aspidiotus perniciosus* Compst), со праскина мува (*ceratitis capitata* Vied) и со праскин свиткувач (*cydia molesta* Busck), или се сомнева дека е заразено со овие штетници (во натамошниот текст: заразено овошје), смее од подрачје прогласено за заразено со овие штетници да се отпрама во незаразено подрачје само под следниве услови:

а) пратките со заразено овошје предопределено за индустриска преработка во незаразено подрачје смеат да се отпрамаат само со претходно добивена дозвола за отпрамање.

Дозволата за отпрамање ја издава службеникот овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата или лицето што ќе го овласти за тоа секретаријатот за стопанство на народниот одбор на околината (градот).

Таквите пратки смеат да се испраќаат како вагонска стока само ако отпрамањето се врши во затворени (пломбирани) вагони, а како денчани

пратки — само ако се упакувани така од нив да не можат да се шират штетниците означени во ст. 1 од оваа точка.

На секоја пратка заразено овошје што се упакува од заразено во незаразено подрачје со цел на индустриска преработка, мора да биде јасно истакнат натписот „само за индустриска преработка“.

б) Пратките на заразено овошје предопределено за широка потрошувачка смеат да се отпрамаат во незаразено подрачје само ако се претходно цијанизирани и снабдени со здравствено уверение за тоа дека со цијанизацијата се поништени штетниците означени во ст. 1 од оваа точка.

Здравственото уверение го издава службеникот овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата. Под надзор на овластениот службеник се врши и цијанизацијата на пратката.

в) Пратките со заразено овошје кои со цел на испитување се упатуваат до установите за заштита на растенијата во незаразено подрачје, смеат да се отпрамаат само по пошта. За испраќање на овие пратки не е потребно одобрение.

3. Дозволата за отпрамање (точ. 2 под а) мора да содржи:

- адреса на испраќачот и место на товарењето;
- адреса на примателот и упатна станица;
- вид на превозното средство и регистарски број на колата;
- вид на овошјето, тежина и број на колетот.

Службеникот што ја издадл дозволата за отпрамање е должен да води евиденција за издадените дозволи, со сите податоци од претходниот став.

4. Транспортните претпријатија на железничкиот, речниот, поморскиот и патниот сообраќај, како и поодделни физички лица, не смеат да примаат на превозење заразено овошје односно да го пренесуваат од заразено во незаразено подрачје ако не се исполнети сите услови предвидени во точ. 2 од оваа наредба.

5. Железничките вагони и другите возила во кои е вршено превозење на заразно овошје во растурина (римфуза) состојба, мораат по истоварувањето на пратките да се дезинфикуваат.

Дезинфекцијата на превозните средства се врши под надзор на службеникот овластен за вршење инспекција за заштита на растенијата.

6. Трошоците во врска со прегледот на пратките на заразено овошје паѓаат на товар на испраќачот. Трошоците во врска со дезинфекцијата на возилата паѓаат на товар на примателот на пратката.

7. Републичкиот орган надлежен за работи на заштита на растенијата ќе испрати до 1 мај секоја година до Сојузната управа за заштита на растенијата список на подрачјата на кои е утврдено постоење на штетниците од точ. 2, заради прогласување тие подрачја за заразени во смисла на чл. 15 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници.

8. Оваа наредба влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 5434

13 јуни 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

445.

Врз основа на точ. 13 од Решението за продажните цени на житата и на производите од жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55), пропишувам

У П А Т С Т В О

ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА РЕШЕНИЕТО ЗА ПРОДАЖНИТЕ ЦЕНИ НА ЖИТАТА И НА ПРОИЗВОДИТЕ ОД ЖИТА

I. Стопанските организации овластени за промет на жита од чл. 1 и 2 на Уредбата за промет на

жита („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 31/55) кои купуваат жита непосредно од производителите се должни во своето книговодство да водат евиденција од која ќе се види кои количини жита се:

- 1) откупени со контрахирање во текот на сеидбата;
- 2) откупени со контрахирање во текот на вегетацијата;
- 3) откупени без контрахирање;
- 4) купени од вршечки и мелнички ушур.

Книжењата во евиденцијата мораат да се записуваат врз документи, и тоа: со договори со производителите, со фактури добивени од организации и лица што имаат мелници, воденици и вршалки и со откупни листи за количините откупени без контрахирање.

Стопанските организации од ст. 1 на оваа точка се должни секои 10 дена да извршат пресметка и уплата на износите предвидени во точ. 4 и 5 од Решението за продажните цени на житата и на производите од жита.

II. Сите мелници и воденици се должни да водат одделна евиденција за меленото на лебно, пченично, ржено, пченкарно и бело брашно. Од оваа евиденција мора да биде видно колку брашно по видовите е сомелено.

Ушурните мелници и воденици се должни да ја водат евиденцијата од претходниот став преку „книгата на меленото“. Книгата на меленото мора да содржи следни податоци:

- 1) реден број;
- 2) име и презиме на лицето што дало жита на мелење;
- 3) датум на предавањето на житата на мелење;
- 4) вид на житото што се дава на мелење;
- 5) количина на житото што се дава на мелење;
- 6) количина на сомеленото брашно според видовите на предадената количина жита;
- 7) датум на испораката на сомеленото брашно;
- 8) количина на земениот ушур;
- 9) износ на таксата за меленото;
- 10) потпис од лицето што дало жита на мелење и потпис од имателот на мелницата односно воденицата.

Предните податоци за меленото ги внесуваат во книгата на меленото сопствениците односно имателите на мелници и воденици и кога мелат жито за свои потреби.

Книгата на меленото мора да биде заверена.

Имателите на ушурни мелници и воденици евиденцијата за меленото можат да ја водат и на начинот предвиден во точ. 3 од Наредбата за собирање ушур („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 63/52), ако таквата евиденција може да ги даде сите податоци предвидени во ст. 2 од оваа точка.

III. Сите мелници и воденици (трговски и ушурни) должни се секои 10 дена да извршат пресметка и уплата на таксата на меленото во износите пропишани во точ. 6 од Решението за продажните цени на житата и на производите од жита.

IV. Мелниците — поточари на кои им е определено паушално давање на ушурот во смисла на точ. 3 ст. 2 од Наредбата за собирање ушур, плаќаат такса на меленото во паушален износ соразмерно со количините на паушално определениот ушур.

V. Имателите на ушурни мелници (воденици, поточари и др.) можат таксата на меленото по барање од сопственикот на житата да ја наплатуваат и во натура, пресметувајќи ги житата според откупните цени определени за неконтрахираните количини жита. Овие количини жита тие се должни да им ги продадат на овластените претпријатија за промет на жита и да уплатат определена такса на меленото.

VI. Трговските организации на мало должни се да вршат пресметување и уплата на износите во смисла на точ. 8 од Решението за продажните цени на житата и на производите од жита, и тоа во височина и во срокови што ќе ги определи советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот).

VII. Фурнациските претпријатија и дуќани се должни да вршат пресметување и уплата на износите во смисла на точ. 8 од Решението за продажните цени на житата и на производите од жита, и тоа во височина и во срокови што ќе ги определи советот за стопанство на народниот одбор на околицата (градот).

VIII. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“, а ќе се применува од 11 јули 1955 година.

Бр. 6686

26 јули 1955 година

Белград

Државен секретар
за работи на народното стопанство,
Ивица Гретиќ, с. р.

446.

Врз основа на чл. 21 ст. 2 од Уредбата за лековите („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 45/53) и точ. 1 од Решението за определување лековите што подлежат на одделно испитување („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 30/55) Комисијата за лекови пропишува

У П А Т С Т В О

ЗА КОНТРОЛА И ИСПИТУВАЊЕ НА АНТИБИОТИСКИТЕ ЛЕКОВИ, ИНСУЛИНОТ, ПРЕПАРАТИТЕ ОД ДИГИТАЛИС ДРОГАТА И АРСЕНОБЕНЗЕНСКИТЕ ПРЕПАРАТИ

1. Контролата и испитувањето на готовите лекови што содржат антибиотици, инсулин, дигиталис дрога и арсенобензенски соединенија, се врши на начинот утврден со ова упатство без оглед дали тие лекови се произведени во земјата или увезени од странство.

2. Пред да ја пушти во промет секоја серија лекови приведени во точ. 1 од ова упатство, производителот односно увозникот е должен да и' поднесе пријава на надлежната установа за испитување и контрола на лекови.

Пријавата мора да содржи: име на производителот односно увозникот, место на производството, назив на готовиот лек, број на серијата (број на контролата во производството), податоци за јачината на готовиот лек, датум на изработката на лекот, податоци за количината и формата на пакувањето, податоци за испитувањата извршени од производителот според контролната книга односно картотеката и датум.

Покрај овие податоци подносителот на пријавата е должен по барање од установата за испитување и контрола на лекови да даде и други потребни податоци.

3. По приемот на пријавата установата за испитување и контрола на лекови ќе презема од производителот односно увозникот потребен број мостри на готови лекови со цел за испитување, и тоа: за серија од 1.000 пакувања — до 2% од оригиналните мостри, а за серија преку 1000 пакувања за секоја натамошна илјада уште по 1% од оригиналните мостри.

За преземањето на мострите се составува записник.

4. Производителот односно увозникот не смее да врши никакви дополнителни манипулации жити промени на пакувањата на серијата од лекот од кој установата за испитување и контрола на лекови зема мостри.

Установата за испитување и контрола на лекови може до донесувањето решение да ја запечати серијата на лекот од кој се зема мостри.

5. Установата за испитување и контрола на лекови го врши испитувањето на лекот според пропишаните методи.

6. Ако лекот ги исполнува пропишаните услови, установата за испитување и контрола на лекови ќе

донесе решение со кое се одобрува пуштањето во промет на лекот. Во образложението на решението установата констатира дека ја испитала определена серија на лекот и утврдила дека е исправна.

7. Кога пуштањето во промет на лекот е одобрено, производителот односно увозникот е должен на секое пакување на таквиот лек да стави контролна маркичка.

Овие маркички ги издава установата за испитување и контрола на лекови.

8. Ако лекот не одговара на пречишаните услови, установата за испитување и контрола на лекови ќе побара од производителот односно увозникот да ги отклони недостатоците. Ако недостатоците не можат да се отклонат, установата за испитување и контрола на лекови ќе ја извести за тоа надлежната републичка санитарна инспекција заради обуставанье производството на лекот и забрана на неговото пуштање во промет.

9. Ова упатство влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен лист на ФНРЈ“.

Бр. 1039

14 јули 1955 година

Белград

Комисија за лекови при Сојузниот завод на народно здравје

Претседател,

Проф. др **Војислав Ристич**, с. р.

Секретар,

Мг Рн **Венцеслав Павлов**, с. р.

447.

Врз основа на чл. 43 ст. 2 точ. 3 од Уредбата за организацијата, послушањето и управувањето со Југословенските пошти, телеграфи и телефони („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 53/53), донесувам

РЕШЕНИЕ

ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ПРИГОДНА ПОШТЕНСКА МАРКА ПО ПОВОД ОДРЖУВАЊЕТО ВТОРИОТ СВЕТСКИ КОНГРЕС НА ГЛУВИТЕ ВО ЗАГРЕБ

По повод одржувањето Вториот светски конгрес на глувите во Загреб ќе се пушти во промет на 23 август 1955 година пригодна поштенска марка од 15 динари.

Сликата на марката, во карминестотемна боја, прикажува движење на прстите од една рака, што симболично претставува разбирање помеѓу глувите. Под пртежот стои: „Југославија“ — со латиница, во долниот десни агол е ознака на вредноста „15“, а околу прстите во круг стои: „II. Светски конгрес глувих 1955“ — исто така со латиница.

Оваа марка ќе биде во продажба кај сите поголеми пошти до утрошокот, а за франкирање на поштенските пратки ќе важи до рокот што ќе се определи дополнително со решение.

**Генерална дирекција на поштите,
телеграфите и телефоните**

Бр. 4460

30 јули 1955 година

Белград

Генерален директор,
Никола Милановиќ, с. р.

448.

Врз основа на чл. 39 од Основниот закон за заштита на растенијата од болести и штетници („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 26/54) Сојузната управа за заштита на растенијата објавува

**СПИСОК
НА ХЕМИСКИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАШТИТА НА
РАСТЕНИЈАТА ЗА КОИ Е ИЗДАДЕНА ДОЗВОЛА
ЗА ПУШТАЊЕ ВО ПРОМЕТ НА ТЕРИТОРИЈАТА
НА ЈУГОСЛАВИЈА**

Сојузната управа за заштита на растенијата издаде од 26 февруари 1955 година до денеска дозволи за пуштање во промет на следниве хемиски средства за заштита на растенијата:

- 1) Bentox-5 произведува — „Пинус“ товарна кемичних izdelkov, Раче при Марибор. Број на дозволата 23 од 23 III 1955.
- 2) Bentox-10 произведува — „Пинус“ товарна кемичних izdelkov, Раче при Марибор. Број на дозволата 25 од 25 III 1955.
- 3) Bentox P-5 произведува — „Хромос“ творница боја и лакова, Загреб. Број на дозволата 448 од 19 III 1955.
- 4) Bentox P-10 произведува — „Хромос“ творница боја и лакова, Загреб. Број на дозволата 107 од 19 III 1955.
- 5) Bentox WP-50 произведува — „Пинус“ товарна кемичних izdelkov, Раче при Марибор. Број на дозволата 1314 од 30 IV 1955.
- 6) Dinozon произведува — Хемиска индустрија „Зорка“, Шабац. Број на дозволата 894 од 18 VI 1955.
- 7) Nikotilon 10% произведува — Фабрика за никотин, Скопје. Број на дозволата 437 од 30 IV 1955.
- 8) Paration 20 произведува — „Пинус“ товарна кемичних izdelkov, Раче при Марибор. Број на дозволата 642 од 19 V 1955.
- 9) Пужомор произведува — „Плива“ творница фармацевтских и кемиских производа, Загреб. Број на дозволата 433 од 12 V 1955.
- 10) Жолто уље Е-5 произведува — „Хромос“ творница боја и лакова — Загреб. Број на дозволата 1023 од 11 VII 1955.
- 11) »Agrocide 7« произведува — Plant Protection Ltd., Лондон. Застапник „Интерекспорт“, Белград. Број на времената дозвола 536 од 7 IV 1955.
- 12) Agrohone 4 произведува — Plant Protection Ltd., Лондон, Застапник „Интерекспорт“, Белград. Број на времената дозвола 2 од 15 III 1955.
- 13) »Albolineum« произведува — Plant Protection Ltd., Лондон. Застапник „Интерекспорт“, Белград. Број на времената дозвола 806 од 31 V 1955.
- 14) Dicopur произведува — Österreichische Stickstoffwerke A. G. Линц, Австрија. Застапник „Хемотехна“, Белград. Број на времената дозвола 146 од 15 III 1955.
- 15) Dithane Z-78 произведува — Société de produits chimiques pour l'Industrie et l'Agriculture MINOC, Париз. Застапник „Филипс“, техничко претставништво за ФНРЈ, Белград. Број на времената дозвола 197 од 21 IV 1955.
- 16) Duphar HCH произведува — Chem. Industrie Bodenen-entseuchungsmittel—DX 1117 „Филипс“, техничко претставништво за ФНРЈ, Белград. Број на времената дозвола 822 од 3 VI 1955.
- 17) Intoks 8 — произведува — Sandoz A. G., Базел, Швајцарија. Застапник „Велебит“, застаништво на странски фирми, Загреб. Број на времената дозвола 1032 од 13 VII 1955.
- 18) Sufran-Netzschwefel произведува — C. F. Spiess & Sohn, Kleinkarlbach / RHPF, Pflanzenschutz — G. m. b. H., Хамбург. Застапник „Кемија-Импекс“, Љубљана. Број на времената дозвола 1033 од 13 VII 1955.

Бр. 1042

13 јули 1955 година

Белград

Директор
на Сојузната управа за заштита на
растенијата,
инж. Србољуб Тодоровиќ, с. р.

449.

О Б Ј А В А**НА СОЈУЗНАТА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ЗА ПОТВРДЕНАТА КАНДИДАТУРА ЗА ИЗБИРАЊЕ НАРОДЕН ПРАТЕНИК НА СОБОРОТ НА ПРОИЗВОДИТЕЛИТЕ НА СОЈУЗНАТА НАРОДНА СКУПШТИНА**

Врз основа на чл. 178, 167 и 89 ст. 1 од Законот за правата и должностите, избирањето и отповикот на сојузните народни пратеници, Сојузната изборна комисија

о б ј а в у в а

дека за дополнителните избори за народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина во производителната група на селското стопанство за Изборната околина Славонски Брод што ќе се одржат на 4 септември 1955 година, е потврдена кандидатурата на Штрбац (Теодора) Милац од Нова Градишка.

Бр. 35

15 август 1955 година

Белград

Сојузна изборна комисија

Го заменува Секретарот, Претседател,
Миодраг Симовиќ, с. р. Михаило Герѓевиќ, с. р.

По извршеното сравнување со изворниот текст установено е дека во текстот на Одлуката за издавање нови ковани пари од 50, 20 и 10 динари („Службен лист на ФНРЈ“, бр. 33/55) се поткраднати долу, приведените грешки, та се дава следнава

И С П Р А В К А**НА ОДЛУКАТА ЗА ИЗДАВАЊЕ НОВИ КОВАНИ ПАРИ ОД 50, 20 И 10 ДИНАРИ**

1) Во точ. III во шестиот ред од ставот 1 под 2) наместо зборот „дознака“ треба да стои зборот „ознака“;

2) во точ. III, во првиот ред од ставот 2, наместо зборот „овие“ треба да стои зборот „новите“.

Од Сојузниот извршен совет, 22 јули 1955 година, Белград.

По извршеното сравнување со изворниот текст установено е дека во текстот на Одлуката за нормите на придонесот за унапредување на индустриското производство објавен во „Службен лист на ФНРЈ“, бр. 13/55 се поткрала долу приведената грешка, та се дава следна

И С П Р А В К А**НА ОДЛУКАТА ЗА НОРМИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА УНАПРЕДУВАЊЕ НА ИНДУСТРИСКОТО ПРОИЗВОДСТВО**

Во точ. 1 под в) по зборовите „стопанските организации на металната“ треба да се додадат зборовите „индустрија, индустријата за“.

Од Сојузниот извршен совет, 1 август 1955 година, Белград.

РЕШЕНИЈА

Врз основа на точ. 5 од Одлуката за оснивање на Сојузната комисија за физичка култура и точ. 1 под 4) од Одлуката за овластување Координациониот одбор за донесување решенија од надлежноста на Сојузниот извршен совет, Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ СОЈУЗНА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА**

Во Сојузната комисија за физичка култура се именуваат, и тоа:

За претседател:

Велимир Стојник, член на Сојузниот извршен совет

За потпретседател:

Милијан Неоричиќ, претседател на Сојузот на спортовите на Југославија

За секретар:

Владо Ивковиќ, секретар на Комисијата за општествени организации на Социјалистичкиот сојуз на работниот народ на Југославија

За членови:

др Радмило Анастасијевиќ, доцент на Државниот институт за физичка култура
Борис Бакрач, претседател на Олимпискиот комитет на Југославија

Ашер Делеон, член на Секретаријатот на Сојузот на синдикатите на Југославија

Рато Дугоњиќ, претседател на Фудбалскиот сојуз на Југославија

Ивица Гретиќ, државен секретар за работи на народното стопанство на ФНРЈ

Данило Кнежевиќ, член на Сојузот на спортовите на Југославија

Отмар Креачиќ, претседател на Сојузот за телесно воспитување на Југославија „Партизан“

Раде Кушиќ, претседател на Планинарскиот сојуз на Југославија

Крсто Марковски, сојузен народен пратеник
Миро Миховиловиќ, директор на Заводот за физички одгој во Загреб

др Гојко Николиќ, управник на Воената медицинска академија

Бранко Полиќ, директор на Институтот на Сојузот на спортовите на Југославија

Зоран Полиќ, претседател на Сојузот за телесно воспитување „Партизан“ на НР Словенија

инж. Џоста Поповиќ, директор на „Спорт-проект“

Миливоје Радвановиќ, претседател на Сојузот за телесно воспитување „Партизан“ на НР Србија

Војо Савелиќ, инспектор за физичка култура во Советот за просвета и култура на НР Црна Гора

др Војин Смодлака, доцент на Државниот институт за физичка култура

др Алојз Шеф, управник на Институтот за спортска медицина, Љубљана

Мика Шпиљак, претседател на Советот за просвета и култура на НР Хрватска

Војо Тодоровиќ, претседател на Стрелачкиот сојуз на Југославија

Мика Трипало, секретар на ЦК на Народната младина на Југославија

Јелица Вазаз, професор на Виша педагошка школа во Љубљана

Милутин Вујовиќ, советник во Секретаријатот за просвета на Сојузниот извршен совет.

Сојузен извршен совет

Б. бр. 1652

12 јули 1955 година

Белград

Потпретседател
на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

Врз основа на чл. 18 од Уредбата за банките и штедилниците и точ. I под 4) од Одлуката за овластување Координациониот одбор за донесување решенија од надлежноста на Сојузниот извршен совет, Координациониот одбор на Сојузниот извршен совет донесува

РЕШЕНИЕ**ЗА ИМЕНУВАЊЕ УПРАВЕН ОДБОР НА НАРОДНАТА БАНКА НА ФНРЈ**

Во Управен одбор на Народната банка на ФНРЈ се именуваат, и тоа:

За Претседател: Добривоје Радосављевиќ, член на Сојузниот извршен совет

СОДРЖИНА :

За Потпретседател: Анка Берус, член на Сојузниот извршен совет
 За членови: Виктор Авбељ, народен пратеник на Сојузната народна скупштина
 Анте Војаниќ, народен пратеник на Сојузната народна скупштина
 Петар Рељиќ, народен пратеник на Сојузната народна скупштина
 Аца Стефановиќ, директор на претпријатието „Серво Михаљ“, Зрењанин
 Душан Хорјак, директор на претпријатието „Тисканина“, Крањ
 Миленко Савиќ, директор на рудникот „Крека“, Крека
 Божидар Гуштин, директор на „Литострој“, Љубљана
 Инж. Војин Поповиќ, генерален секретар на Сојузот на селскостопанските комори, Белград
 Вељко Видаковиќ, директор на селскостопанското добро „Годомин“, Смедерево
 Душан Рељиќ, директор на претпријатието „Кемикалија“, Загреб
 Ристо Бајалски, генерален секретар на Сојузот на трговинските комори, Белград
 Милан Зеќ, директор на претпријатието „Градитељ“, Сараево
 Благоје Богавац, генерален директор на Генералната дирекција на Југословенските железници
 Бранко Златариќ, секретар на Главниот сојуз на селскостопанските задруги на НР Хрватска, Загреб
 Гувернерот на Народната банка на ФНРЈ и претседателите на управните одбори на централите за народните републики се членови на Управниот одбор на Народната банка по својата положба.

Сојузен извршен совет

Б. бр. 1647
 11 јули 1955 година
 Белград

Потпретседател
 на Сојузниот извршен совет,
Александар Ранковиќ, с. р.

**ОД СЛУЖБЕНИТЕ ЛИСТОВИ
 НА НАРОДНИТЕ РЕПУБЛИКИ**

**СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК НАРОДНЕ РЕПУБЛИКЕ
 СРБИЈЕ**

„Службени гласник Народне Републике Србије“ во бројот 49 од 21 јуни 1955 година објавува:

Одлука за утврдување престанокот на мандатите и за определување дополнителни избори за управното место за народен пратеник на Соборот на производителите на Народната скупштина на НР Србија;

Одлука за избирање народниот пратеник Драгослав Марковиќ за член на Извршниот совет на НР Србија;

Одлука на Народната скупштина на НР Србија за одобрување правилата на здружението на фурнациската индустрија на НР Србија.

Во бројот 50 од 25 јуни 1955 година објавува:

Решение за определување минималната училишна претспрема за учениците во стопанството и за учениците на училиштата со практична обука, задолжителни за учење поодделни занимања односно занаети.

	Страна
430. Уредба за трговска дејност и трговските претпријатија и дукани — — — — —	661
431. Одлука за оснивање Сојузна комисија за физичка култура — — — — —	670
432. Одлука за дополненија на Одлуката за измени и дополненија на Врховната одлука за нормите на амортизацијата на основните средства на стопанските организации	670
433. Одлука за кредитите за обртни средства за установите со самостојно финансирање — — — — —	670
434. Одлука за измена на Одлуката за одобрување кредити на кукните совети за одржување на станбените згради — — — — —	671
435. Одлука за дополненија на Одлуката за начинот на уплатата и употребата на средствата од фондовите за кредитирање на станбената изградба — — — — —	671
436. Одлука за евиденција на здравствениот персонал — — — — —	671
437. Одлука за попис и евиденција на здравствените установи — — — — —	672
438. Одлука за запослување стручњаци-странски државјани и за обезбедување девизни средства за извршување обврските од договорите за работа — — — — —	672
439. Одлука за дополненија на Одлуката за членарина за коморите и стручните здруженија — — — — —	674
440. Решение за определување висината на депозитот за обезбедување исплатата на инвестиционите работи — — — — —	674
441. Решение за определување висината на депозитот за обезбедување исплатата на станбената изградба — — — — —	674
442. Правилник за дезинфекција на превозните средства на јавниот сообраќај со кои се отпремаат животни, сировини и отпадоци — — — — —	674
443. Наредба за прогласување подрачјата заразени со опасни растениски болести и штетници — — — — —	677
444. Наредба за условите за пуштање во промет овошје заразено со калифорниска штитеста вошка, со праскива мува и со праскиен свиткувач — — — — —	680
445. Упатство за спроведување на Решението за продажните цени на житата и на производите од жита — — — — —	680
446. Упатство за контрола и испитување на антибиотските лекови, инсулиноот, препаратите од дигиталис дрогата и арсенобензенските препарати — — — — —	681
447. Решение за пуштање во промет на пригодна поштенска мапка по повод одржувањето Вториот светски конгрес на глумите во Загреб — — — — —	682
448. Список на хемиските средства за заштита на растенијата за кои е издадена дозвола за пуштање во промет на територијата на Југославија — — — — —	682
449. Објава на Сојузната изборна комисија за потврдена кандидатура за избирање народен пратеник на Соборот на производителите на Сојузната народна скупштина — — — — —	683
Исправка на Одлуката за издавање нови ковани пари од 50, 20 и 10 динари — — — — —	683
Исправка на Одлуката за нормите за унапредување на индустриското производство — — — — —	683